

Бараат правда, одбиваат одговорност
Ниту „шарените“ не се
над законот

Интервју: Драги Димитриевски
Со аграрната политика не
сmee да се експериментира

Кому му пречи модернизирањето на железницата?
Возовите и патниците жртви
на подли политички игри

Република

бр. 196, година V ■ петок, 3 јуни 2016 година ■ цена: 50 денари



СИЛЕН НА ЗБОРОВИ, КУКАВИЦА НА ДЕЛО ЗАЕВ ОСТАНА ЕДИНСТВЕНИОТ АБОЛИРАН ПОЛИТИЧАР





Innovation
that excites

NISSAN QASHQAI
ПИОНЕР И ЛИДЕР ВО КЛАСАТА,
2,5 МИЛИОНИ СОПСТВЕНИЦИ
И Вие!



ГРАТИС пакет 360° во вредност од 4.400€*!

Пакет 360° вклучува:

Nissan Connect (7" екран чувствителен на допир со комбинација на аудио, навигациски и комуникациски можности), Пакет сигурност (систем за автоматско препознавање на патни знаци, систем за предупредување при напуштање на возната лента, автоматско вклучување-исклучување на долги светла, предни и задни паркинг сензори, систем за одбегнување на фронтален судар, самозатемнувачки ретровизор), алуминиумски фелни 18", затемнети стакла, интелигентен клуч со Start/Stop функција на моторот, Around view monitor - 4 камери околу возилото + метална боја.



Скупи бр. 14, Скопје, тел: 02/511 11 30
02/511 11 31
www.nissan.mk

*4.400 € - 272.800 ден.

** Комплетната понуда за моделот може да ја добиете во салонот на Nissan.

Република
www.republika.mk

ВОВЕД

Ниту „шарените“ не се над законот

6

КОЛУМНА

Идеолошки поделби меѓу европските
политички сили

8

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Лидија Димова

18

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА

Возовите и патниците жртви на подли
политички игри

20

СВЕТ

Хилари Клинтон ќе се соочи со обвиненија
за рекетирање

26

ЗДРАВЈЕ

Асистент д-р Габриела Новотни,
специјалист невролог

32

КУЛТУРА

„Ничија земја“ - дело инспирирано од
присилната миграција во секој поглед

38

СЦЕНА | ИНТЕРВЈУ

Ристе Ристески

42

СПОРТ | ОДБОЈКА

Жарко Ристоски

53

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: **Доне Донеvски**


Маркетинг:
Стојан Георгиеvски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: **ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје**
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika



12

Актуелно

Бојосување за преземање
на суверенитетот



15

Анализа


Заев остана единствениот
аболиран политичар



Интервју

22

Драги Димитриевски, декан на
земјоделски факултет



29

Репортажа

Лазарополе ги празнува нарцисите

Главен и одговорен уредник: **Ненад Мирчески**
Заменик главен и одговорен уредник: **Билјана Зафорова**
Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски,
Александрија Стевковска, Бојан Момировски

Колумнисти: **Горан Момировски, Љупчо Цветановски**
Соработници: **Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски**
Лектори: **Анета Љубецкиј, Тања Стевановска**

Фотографија: **Александар Ивановски**

Графички дизајн: **Никса Георгиевски, Билјана Неделковска**

Печати: **Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.**

Испечатени примероци: **4.000**

Датум на печатење: **2 јуни 2016**

ФОТО НА НЕДЕЛАТА

Швајцарија свечено го отвори најдолгиот железнички тунел во светот, Готард, во близина на Ерстфелд, на 1 јуни, 2016 година. Изградбата на 57-километарскиот тунел почна во 1999 година, а во официјална употреба ќе биде пуштен во декември 2016 година.





ВОВЕД

БАРААТ ПРАВДА, ОДБИВААТ ОДГОВОРНОСТ Ниту „шарените“ не се над законот

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Колку што поотворено се покажуваат СДСМ и Сорос како организатори и спонзори на „шарената револуција“, толку е посилен отпорот и револтот кон оваа група платеници и хулигани кај обичното граѓанство. Впрочем, сите досегашни потези на опозицијата во врска со „шарената револуција“ имаа ужасно слаб „револуционерен“ одек меѓу луѓето, а тоа, пак, предизвикуваше константен излив на гнев кон „непревоспитаните“ од страна на шизофреничниот револуционерен штаб од каде, пак, сега се најавуваат нови „порадикални чекори“.

По заплениувањето на возилото (сопственост на СДСМ) и приведувањето на возачот (вработен во СДСМ), Соросовите платеници преку своите медиуми се обидоа да го релативизираат настанот потсмевајќи се на заплениетите канти со боја и на другите реквизити што се користат за оштетување на објектите и на спомениците. Нивниот циничен пристап кон случајот не може да го прикрие овој силен доказ дека таканаречената револуцијата воопшто не е граѓанска, а уште помалку е спонтанa. Напротив, овој случај покажува дека станува збор за добро организирано, но лошо реализирано сценарио од страна на дел од членството на СДСМ, платениците на Сорос од невладиниот сектор и од опозициските медиуми, како и странски фактори (КАНВАС, третокласни дипломати, странски активисти...). Сите овие ја гледаат улицата како единствено решение за насилно преземање на власта, со намера да ја заобиколат волјата на народот и да си ги задоволат своите ниски страсти и личните интереси, сето тоа на сметка на интересите на граѓаните и на државата.

На Заев и на неговата криминална банда им е јасно дека оваа опозиција, со вакво раководство нема теоретски шанси ниту да ја врати довербата кај народот, ниту да го превоспита. Соочени со реалноста, очајнички го најавуваат „завршниот удар“ со некаква „протестна ерупција“ проследена со „големи изненадувања“. Но, СДСМ и Заев веќе не можат да приредат никакво изненадување. Сите нивни потези се толку просирни и очекувани, што од нив не може да се надеваме да видиме ништо друго освен увезени и веќе видени форми на насилства и на деструкција, кои водат само кон продлабочување на кризата. Вистинско изненадување би било, да речеме, ако Заев побара повлекување на аболуцијата за „Глобал“ или, пак, да предложи конкретен датум за избори. Но, никој не очекува таков гест од Заев.

Тоа што реално може да го видиме, е ерупција од провокации упатени кон полицијата и кон случајните минувачи сè со цел да се испровоцира нивна реакција, која би резултирала со инциденти, кои, пак, подоцна би се искористиле за оправдување пред меѓународната заедница на нивните веќе подготвени сценарија за насилства.

Да не забораваме дека во само една недела, освен што СДСМ се откри како главен логистичар на хулиганите, своето дејствување во Македонија го потврди и контроверзната КАНВАС, организација што во некои земји се третира како терористичка. Кога на сето ова ќе се додаде аферата „Платеничка револуција“, која откри фрапантни шест милиони евра, пари за плати, хонорари и за надомест од Сорос за

неколку стотини најгласни револуционери, не е тешко да претпоставиме што сè може да очекуваме од оваа структура. Тоа што е непознато е до кога институциите ќе го толерираат вандализмот на една мала група платеници и насилници? Кукањето за „полициски притисоци“ и „постојано приведување демонстранти“ не е ништо друго, освен патетично и безобразно подбивање со органите на редот и на законите во државата, ако се земе предвид беспрекорната толерантност на полицијата, која со недели немо ги следи хулиганските испади на дел од демонстрантите.

Од друга страна, ако уништувањето објекти, сквернавењето споменици, поткопувањето на економијата, загрозувањето на безбедноста на државата и на граѓаните е дозволиво и оправдано, ако Уставот е заменет со законите на улицата, ако веќе нема кој во државата да ги гарантира основните човекови права, тогаш сите други имаат еднакво право да излезат на улица и да го изразат својот револт. Токму затоа сега се на потег институциите, кои треба да покажат дека законите важат за сите еднакво.

НАСТАН НА НЕДЕЛАТА



ЧАУШ ДОБИ ДВЕ И ПОЛ ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА „ФАБРИКА ЗА АФЕРИ“

Членот на СДСМ и организатор на „Фабрика за афери“ Захир Бекири Чауш доби две и полгодишна затворска казна. Судот минатата недела го прогласи за виновен по обвиненијата за фалсификување лични карти и документи.

При претресот на домот на Чауш во декември минатата година беа откриени повеќе од 70.000 снимени разговори, а кои, според сознанијата на истрагата, требало да бидат употребени како материјал за уценување лица од деловниот сектор и од политичката сцена во земјата. Чауш, како што покажа истрагата, бил во честа комуникација и со лидерот на СДСМ, Зоран Заев, како и со техничкиот министер во МВР од редовите на опозицијата – Оливер Спасовски.

Подоцна, во рамките на истрагата, во нови претреси на седум локации во Скопје и во околината беа најдени неколку парчиња оружје, лаптопи, мобилни телефони, електронски мемориски уреди и разна документација со лични податоци на граѓани.

Во текот на судскиот процес, Чауш изјави дека не ги признава судовите на Македонија и дека го признава само шеријатот. На едно од рочиштата предизвика инцидент извикувајќи пред судницата „Алах акбар“, при што ги навредуваше полицајците со пцости.

Како сведок на судењето се појави и новинарот на „Фокус“ Љубиша Арсиќ, кој во својство на сведок одби да каже кој му ги дал фалсификуваните лични

карти за кои пишуваше дека, наводно, биле користени за изборни манипулации.

На прашањето на обвинителството дали го познава тој што ги дал, новинарот одговорил дека овој извор за него останува анонимен и дека не сака граѓаните, идни пријавувачи на кривични дела, да се откажуваат од пријавување.

Претходно, пак, пред судскиот совет сведочеше началникот на единицата за финансиски криминал во МВР, кој учествувал во вештачењата на заплениетите лични карти. Тој потврди дека станува збор за истите лични карти што ги објави неделникот „Фокус“, односно новинарот Љубиша Арсиќ и кои потоа беа доставени во МВР. На најдените лични карти бил вметнат идентитетот на 54 лица. Јованоски, исто така, изјави дека личните карти најдени во домот на Чауш не биле употребени во изборите. ■

...

При претресот на домот на Чауш во декември минатата година беа откриени повеќе од 70.000 снимени разговори

НИСКОГРАДБА - ВИСОКОГРАДБА - ЕНТЕРИЕР



www.bauerbg.mk

e-mail: info@bauerbg.mk

тел: +389 2 310 99 54

ИДЕОЛОШКИ ПОДЕЛБИ МЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ПОЛИТИЧКИ СИЛИ

Европската идеја се наоѓа пред еден од најголемите предизвици во својата историја. Референдумот на кој Британците за три недели ќе решат дали ќе останат во Европската унија е врвот на сантата мраз на која стојат низа проблеми за кои во моментот ниту има консензус ниту може да се решат дури и ако има согласност од сите. „Брегзитот“, кој се случува во екот на најголемите демографски промени на стариот континент, неколкукратно ќе ги зголеми тензиите што постојат не само во поглед на проблемот со бегалците туку и со идеолошките поделби меѓу европските политички сили, меѓу богатите и сиромашните членки и, конечно, меѓу федералистите и поборниците на ЕУ како заедница на суверени држави

Пишува | Горан Момировски

Искусниот претседател на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, кој две децении беше премиер на Луксембург, во острата и на моменти навредлива дебата за „Брегзит“ во која тој директно се вклучи успеа со еден удар да постигне две цели. Со заканата до Британците дека дезертерите нема да бидат прифатени со отворени врати, Јункер во исто време се обиде да му помогне на блокот предводен од премиерот Дејвид Камерон и да испрати порака до политичките европски сили што ја гледаат ЕУ како заедница на суверени држави чијашто политика нема да биде диригирана туку само координирана од Брисел. Јункер преку францускиот весник „Ле Монд“ им порача на Британците дека ако ја напуштат



Европа, ќе мора да се соочат со последиците, што за него не е закана туку реалност затоа што Велика Британија тогаш ќе биде третирана како трета земја со која нема да се разговара во ракавици. Судирот меѓу британските евро-скептици кои го доживуваат Јункер како човек што сака да го федерализира „европскиот проект“ нема да исчезне со референдумот на островот. Тој ќе остане да тлее без разлика дали ќе успее „Брегзит“. Покрај британскиот блок што се противи на федерална Европа, во ЕУ има уште десетина други



земји со сериозни политички сили што можат да ја блокираат идејата за ЕУ да има атрибут на вистинска држава.

Зошто прашањето за идната форма на ЕУ е најважно во целиот корпус проблеми со кои се соочува таа? Пред сè, затоа што без јасна слика дали ЕУ во иднина ќе има реална моќ да ги решава наталожените проблеми тие ќе стануваат уште поголеми.

Ако се анализира последниот состанок на Европските народни партии (ЕПП) што се одржа неделава во Луксембург, а на кој учествуваа и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, Унијата тешко ќе ја добие централизираната моќ што е неопходна за решавање на големите континентални проблеми.

Резултатите од состанокот на европските десничари според новинарот Цветин Чилиманов не се надежни за Јункер, кој и самиот е десничар по политичка идеологија. Според Чилиманов, најважната вест од средбата на

ЕПП е што европската десница ќе ја менува политиката кон Европската унија.

Европската народна партија порачува „не“ за федерална Европа, „да“ за соработка на суверени, независни држави. Ова е нормална реакција на европската десница, која со децении слепо го поддржуваше концептот на федерализирање на Европа. По неколку удари од лево и од десно (од Британија до Унгарија и до Полска), можно е конзервативните партии во Европа да ја научат лекцијата и да го запрат процесот на претворање на евробироократите во Брисел во владејачка каста на Европа - вели Чилиманов, кој, сепак, има дилема дали европските десничари се искрени во тоа што го говорат јавно. Според него, доколку се случи преземање на ЕПП однатре, од страна на партиите и политичарите што се скептични кон федерализирањето на Европа, тоа ќе биде голем успех за противниците на ЕУ како федерација и пораз на актуелната европска власт.

Прашањето за губењето на националниот суверенитет на земјите-членки за сметка на моќта на Брисел не е важно само за решавање на проблемите поврзани со бегалците, финансите и со проширувањето, туку тоа е важно и од аспект на безбедноста на Европа. Без федерализирана европска администрација тешко може да постои заедничка европска армија за што се залага Германија во документот што пред неколку дена го објавија неколку влијателни европски и американски медиуми.

Заедничката армија на членките на ЕУ, пак, неизбежно води до намалување на важноста на НАТО за безбедноста на ЕУ, а може да донесе сосема нови начини на решавање на проблематичните односи со Русија. Најавата на германскиот министер за надворешни работи, Франк Валтер Штајнмаер, дека новите санкции кон Русија се неизвесни е само дел од целата приказна во која САД полека го губат своето влијание во ЕУ, а самата Унија сè уште не е доволно интегрирана ниту подготвена

сама да ги решава проблемите, како тие во Украина така и балканските конфликти. Евентуалниот излез на Британија од ЕУ како главен партнер во спроведувањето на глобалните воени и политички интереси на Вашингтон и во исто време еден од главните европски играчи само дополнително може да ги компликува односите во Европа.

Според сè, стариот континент влегува во период во кој повторно ќе биде актуелно прашањето на американскиот геостратег Хенри Кисинџер, кој во една пригода прашал кому треба да му се јави на телефон ако сака да зборува со Европа. Оваа позната изјава на Кисинџер најдобро ја искажува позицијата на ЕУ во последните 40 години во поглед на единството, пред сè во надворешната политика, но и во многу внатрешни теми. Стравот од повампирувањето на германскиот хегемонизам е само една од причините зошто светските сили од другите континенти, но и балканските земји, имаат проблем да го идентифику-

ваат вистинското место каде треба да се обратат кога имаат потреба.

За жал, во моментот, покрај Брисел и Стразбур, во Европа има уште најмалку неколку локации каде што се подготвуваат различни европски политики и национални интереси. Без решение на тој проблем, Европа лесно може да залута на патот што требаше да води кон монолитна компактна организација која во секој момент е подготвена за акција. Примерот со спротивставените позиции на Јункер и на Меркел во врска со договорот со Турција е само еден од показателите зошто ЕУ не смее да биде раководена од повеќе центри на моќ, колку и да се тие блиски и полни со разбирање. Растечкиот радикален национализам во низа земји-членки на ЕУ, вклучително и во Германија, е доволна причина зошто ЕУ мора да најде начин да ги задоволи тие што се противат на федерализација, а во исто време доволно да се интегрира за да не изгледа како слон во продавница за порцелан секогаш кога треба да се решаваат крупни проблеми. ■



Full Range Industrial Lighting Solutions



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13



Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo



Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk



БОИ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОРОС

БОЈОСУВАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА СУВЕРЕНИТЕТОТ



Војската на Сорос не застапува со малтретирање на граѓаните со секојдневните протести, иако политичките процеси се вратија во парламентот, изборите се одложени на неопределено време, а со смена на законското решение се повлекуваат и одлуките за аболисија од претседателот на државата. Тоа што врхушката на СДСМ се обиде да се претстави како предводник на „шарените“ фрлајќи неколку кондоми со боја, беше само тажен чин на покорување пред финансиерот Сорос пред кого сè уште не ги исполниле барањата.

Имено, во минатиот број на „Република“, анализирајќи ги парите со кои Сорос создаде обучена армија со тактиката на српски КАНВАС и за што се потрошени околу 6.000.000 евра, потсетивме дека Сорос со своите активности за „купување“ на државата почнува уште во 1993 година, кога упати отворено писмо до парламентот во кое во замена за

пари, порача новата држава да се откаже од идентитетот, или ќе се загубе симпатиите. Всушност, уште тогаш, во 1993 година, со задолжувањето на Македонија кај Сорос од страна на СДСМ, се дозволи негово мешање во внатрешните работи на државата.

Во „Досието Сорос“ објавено и на порталот на движењето „Ленка“, од каде што произлезе и актуелната левица, која бојосува низ Скопје, а нејзините предводници, како Здравко Савески, се на платната листа на Соросовата фондација, се наведува: **„Неговото посебно задолжение е да презема ограбувачки операции против нациите од Источна Европа, како и да организира напади врз нивниот суверенитет“**. Од денешен аспект, на политичко-општествената сфера во Македонија сè уште битисуваат дел од тие што тогаш се задолжија кај „самопрогласениот голем филантроп, финансиер и добротвор“.

Анализирајќи ги парите што ги дели Соросовиот центар во Македонија со единствена цел - да биде клучен играч во креирањето на државната политика, на листата на „војската на Сорос“ ќе ги најдете и тие претставници што се најгласни на таканаречените протести, а кои стојат како предводници на, како што ги посочуваат од Сорос, партнерите што се во целост зависни од финансиите на фондациите.

На листата на Соросовиот буџет се и Хелсиншки комитет, Цивил, коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, Македонски центар за европско образование, Македонско здружение на млади правници, Младински образовен форум, НВО Инфоцентар, Плоштад Слобода, Транспарентност Македонија, Реактор - Истражување во акција, Фондација Метаморфозис, Форум - Центар за стратески истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации, Граѓани за европска Македонија, Центар за развој на медиуми, па и интернет-медиуми како „Плусинфо“, „А1.он“, портали „Окно“...

АКТУЕЛНО

„Сорос не е Робин Худ. Парите што ги вложува имаат за цел ограбувачки операции против нациите од Источна Европа, како и да организира напади врз нивниот суверенитет“. Ова стои на порталот на „Ленка“, од каде се и Здравко Савески и неколкумина други актуелни бојосувачи. Доколку му се дозволи на Сорос преку СДСМ да завладее со државата, што би му застанало на патот на неговата цел?



Меѓу нив ќе препознаете и организации што немаат никакви други активности, освен секојдневно малтретирање на јавноста за „режимот и диктатурата“.

Зар е изненадување дека Соросовите пари завршуваат на сметките на организациите на членството на СДСМ и на нивните семејствата и блиски, како Исмаил, Фрчкоски, Героски, Димова, Ордановски, Ташевска, Ременски, Забрчанец, Цаца Николовска, Најчевска, Ордановски, Ристова - Астеруд, Маричиќ (сопруг на Тушева), Ризаов, Калајчиев, Писарев, Емонд Адеми, но и други, меѓу кои и редица новинари што се на платните списоци?

Споменувајќи ги организациите што делат пари од Сорос, редно е да се споменат и примањата во „матичната“ фондација во Македонија.

Довчерашниот децениски раководител со сефот на Сорос во Македонија, Владимир Милчин, само во 2014 година од Фондацијата добил 2.693.207 денари или речиси 44.000 евра. Месечната плата му изнесувала 3.600 евра. Неговата наследничката Фани Каранфиловска, во 2014 година заработила 2.030.118 денари, или 169.000 денари (околу 2.750 евра) месечна плата. Лани платата ѝ пораснала, па од Сорос заработила 2.503.145 денари, што вкупно за две го-

дини изнесува 73.000 евра. Славица Иневска - Стојановиќ, директорката на програмата на Сорос, со 2.395.601 денари во 2014 година и 2.503.145 денари во 2015 година заработила повеќе од 80.000 евра.

За Сорос работи и Споменка Лазаревска, сопруга на Ѓорѓи Лазаревски, познат од случајот „Пуч“. Сорос на Лазаревски, човекот посочен како прислушувач на општествено-државниот врв во земјата, индиректно, за само две години му исплатил бруто 5.073.478 денари или околу 82.495 евра.

Имајќи ги предвид барањата што СДСМ и шарените платеници сè уште ги актуализираат, а при тоа знаејќи ги предлог-решенијата што, наводно, потекнуваат од СДСМ, Сорос, меѓу другото, очекува да му биде испорачан на тацна вкупниот медиумски простор во Македонија. Интересот кон медиумите не е тајна. И самиот Милчин посочуваше дека со парите на Сорос поседува десетина медиуми.

Последниот пример, фактот дека името на Сорос е споменато во „Документите од Панама“ не беше споменат во ниеден од Соросовите медиуми, доволно говори за „слободата и демократијата“ за која, наводно, се залага. Токму преку медиумите, Сорос ќе може да си ја исполни својата цел, опишана и во „Досието Сорос“, споменато погоре во текстот.

СДСМ во преговорите за наоѓање решение понуди решение со кое сите медиуми законски ги става под контрола на Сорос. Тоа веднаш беше оценето како крајно цензорски предлог од сите соодветни медиумски работници. Со законот, Сорос ќе го формираше речиси целиот Совет на агенцијата за медиуми и, секако, ќе имаше целосна доминација во јавниот сервис МРТ инсталирајќи ги своите платеници. Тие, пак, би ги исполнувале очекувањата и по желби на Сорос / СДСМ би казнувале и затворале медиуми. Особено, медиумите што СДСМ преку нејзиниот лидер ги посочува како „главни непријатели“, за разлика од тие на платниот список на Сорос со кои другарува и кај кои оди на интервјуа.

СОРОС со години владее со граѓанскиот сектор во државата. Финансиската заслепеност на неговата „војска“ го надминува сето тоа што значи слобода и демократија преку јасно изразена волја на избирачите. Ако целта и задолженијата на мегахспекулаторот се „да презема ограбувачки операции против нациите од Источна Европа“, а при тоа „се уништени цели држави“, доколку се дозволи Сорос да ги заземе и медиумите, што ли би му застанало на патот да ги оствари своите цели? ■ (P.P.)



ЗАЕВ ОСТАНА ЕДИНСТВЕНИОТ АБОЛИРАН ПОЛИТИЧАР

Пишува | Љубчо Цвејановски

Претседателот Иванов, а претходно и пратениците од на ВМРО-ДПМНЕ, му дадоа прекрасна шанса на Зоран Заев. По подолго време, лидерот на СДСМ, чијшто заштитен знак стана токму самодемантирањето, сега доби можност да го докаже на дело кажаното. За промена. Истиот тој кој до вчера „плачеше“ за поправен испит со „Глобал“, мегаафера тешка цели осум милиони евра, сега „на тацна“ има можност да го поправи тоа што неговиот поранешен шеф, идол и гуру Бранко Црвенковски го стори пред само осум години. Се погодија и бројките – осум милиони за осум години.

Единствениот аболиран политичар на висока позиција во државата сега, конечно, може да ја докаже својата невиност, луксуз и порив што тогашниот „чадор“ Црвенковски не му дозволи да го оствари, па го помилува во текот на самиот процес.

Заштитникот не можеше да ја дочека судската разврска, па остана дамката на Заев. Законските измени го овозможуваат чинот, но иницијативата од Заев, за чудо, ја нема на повидок. Иако храбро најави дека ќе бара поништување. Најверојатно мислел и дека зборува во празно, не сметајќи дека некогаш ќе добие можност за тоа.

Во меѓувреме, во текот на осумте години и по сите други афери што ги создаде, што со умисла, што од лапсус лингва и самодеманти, Заев го смени „чадорот“. Ревносниот лидер, сега тежок 12 милиони евра, откако го изгустира македонскиот, премиер на „чадор“ со странско потекло. Разбирливо, како и секој скороевец и новопечен сноб и тој почна да се кити со странска модерна облека, костуми, автомобили, па зошто да не и странски чадори, нели... За потсетување штипскиот бизнисмен Мики Наумов, кој доби парична казна за клеветата за обвинувањето дека му дал 39.000 евра поткуп, спомена

60
ГОДИНИ

СВЕТ НА
ВКУСОВИ



Сите се сеќаваме на својот прв дом,... на моментите поминати со мама во кујната,... И како да беше вчера кога правевме детски лудории.

Се сеќаваме на својот шести роденден,... на нештата кои не сакавме да ги делиме со никого... и на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите.

60 години Витаминка. Свет на вкусови.

www.vitaminka.com.mk

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: ЗАЕВ ДА ПРЕСТАНЕ ДА ТАКТИЗИРА КАКО ПОЛИТИЧКИ ПОКЕРЦИЈА

СДСМ од секој политички потег, акт и дејство на ВМРО-ДПМНЕ прави политички сензационализам, вели проф. д-р Тања Каракамишева - Јовановска од Правниот факултет во Скопје, за која тоа е веќе добро навешбан стил и начин на политичко дејствување на оваа партија, практикуван веќе подолг период.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Во отсуство на сопствена препознатлива конструктивна политичка агенда, своја политичка програма, свои проекти, свои решенија, СДСМ е целосно зависна од политичкото дејствување на ВМРО-ДПМНЕ. Таа е, буквално, закачена за владејачката партија како политичка пијавица, и дејствува според однапред утврдената шема – сè што прави ВМРО-ДПМНЕ ние ќе го критикуваме, ќе го оспоруваме до крај, без разлика дали тоа има или нема логика и разумност. Таков е случајот и со острите и правно неиздржани критики што СДСМ ги упати до претседателот Иванов и неговата политичка одлука да помилува 56 лица во еден исклучително сензитивен период за македонската држава и за македонските граѓани. По одреден период, кога целата оваа политичка криза ќе се реши во интерес на граѓаните на Република Македонија, кога ќе можеме поотворено да зборуваме за сите детали поврзани со сензитивниот карактер на периодов што помина, но и што сè уште е пред нас, ќе може да се доловат целата комплексност на државничкиот потег што го направи претседателот Иванов, но и исправноста на неговата одлука да ги стави интересите на државата, над сè. Но, како што споменав, СДСМ отсекогаш знаел свесно да ја злоупотреби својата политичка позиција. Место преземените потези и акти на претседателот Иванов да ги сфати на сериозен и одговорен начин, ако веќе не може на државнички, оваа партија, како и секогаш, така и овој пат се реши да постапи во согласност со теснопартиските и лични интереси на неколкумина во партиското раководство. Тие во континуитет го критикуваа претседателот Иванов дека, наводно, со дадената аболација тој ги прекршил Уставот и законите во земјата и дека поради тоа треба да одговара и да си поднесе оставка. Дури му поднесоа и иницијатива за отповикување.

Во неколку наврати досега сум споменала дека целата постапка, како и донесените одлуки за аболација, претседателот Иванов ги има преземено во согласност и со почитување на своите уставни и законски утврдени надлежности. Истото се однесува и сега, кога по усвоените измени и дополнувања на Законот за помилување, на Иванов му се даде законска можност да ги поништи веќе донесените одлуки по барање на аболираниите. Со последниот потег на Иванов се симна аболацијата за сите политичари во земјата, освен, се разбира, аболацијата на Заев што му беше подарена од тогашниот претседател Бранко Црвенковски. Не можеме да заборавиме како Заев реагираше на аболацијата тогаш, како заплака како мало дете од среќа што успеа да се спаси да не оди в затвор за случајот „Глобал“. Интересно е што тогаш СДСМ реши да не го користи случајот за политички сензационализ-

ми, како што го прави тоа сега, туку премолчано ја прифати одлуката на Црвенковски како уставен и законски политички потег на претседателот. За разлика од тоа време, денес СДСМ ја покажа целата своја хистерија и непринципиелност во водењето политика. СДСМ покажа како знае да прави различни политички чекори и да се однесува на дијаметрално различен начин кога нешто му оди, или кога нешто не му оди в прилог. Исто така, интересно е како се однесува Заев, кој е сега лидер на СДСМ по однос на законски дадената можност да побара од Иванов уште денес поништување на аболацијата од 2008 година. Едно зборува во јавноста, друго (не) прави во реалноста. Ако Заев навистина смета дека е политички и правно невин и дека „Глобал“ бил грешка на јавното обвинителство и на судството во земјата, тогаш зошто не поднесе веднаш барање за исправање на грешката. Зошто молчи и по десетина дена од донесувањето на законските измени. Зошто молчат и другите аболирани? Дали и тие мислат дека се невини, или, напротив, стравот од вистината е посилен од силењето пред медиумите кој има поголеми бицепси, а кој поголеми трицепси?

Како што се движи целава работа со аболацијата, СДСМ, најверојатно, уште еднаш ќе се послужи со веќе добро познатите политички трикови и финти, и место Заев да побара поништување и на старата аболација, тој повторно ќе игра на картата напад. Таа карта што секогаш ја игра кога ќе остане без ниту една друга. Кога нема друга карта што би можела да му донесе подобра позиција. Целата вина повторно ќе се стави на претседателот Иванов дека, наводно, тој со своите постапки правел селективна правда во земјата, и повторно старата шема, некој друг е виновен за сè. По добро познатиот терм - избирачкиот список е виновен за тоа што нема избори, медиумите се виновни што СДСМ нема политичка понуда за граѓаните, фантомите се виновни што не можат да состават неколку проекти, сонцето им пречи што свети, не можат да се концентрираат на програмата, месечината е виновна за одливот на идеи, и сè така по ред. Сите се виновни за неуспесите на СДСМ, само тој е роза за мирисање. Ако навистина се бори за владеење на правото и за еднаквост на сите граѓани пред Уставот и пред законите, тогаш Заев нека престане да купува време и да тактизира како политички покерција. Истото се однесува и на другите лица покриени со аболацијата. И тие треба веднаш да побараат нејзино поништување кога веќе постои законска можност за тоа. Дали е на повидок нов политички пазар на СДСМ со аболацијата, останува да видиме. Со оглед на тоа дека менторот во моментов е повлечен во илгала за да смислува нови политички потези во Македонија, СДСМ не може да реши што и како натаму. Тогаш кога неговиот старател ќе смисли ново продолжение на сценариото, СДСМ ќе соопшти што ќе прави со аболацијата. До тогаш медиумите се одлична можност за покривање на срамот на Заев и на другите големи обвинителски и други „херои“ пред граѓаните.



АНАЛИЗА

една работа, која никој не ја демантираше или оспори: во 2004 година, т.е. пред само 12 години, тој му зајмил на Заев 500 евра за да купи „ауди А4“ од 4.000 евра?! Само 12 години подоцна тој тежи 12 милиони евра и вози „ауди“ од 80.000 евра. И повторно, бројките чудно се совпаѓаат, прво осумките, сега дванаесетките. Нумерологијата го сака лидерот, очигледно...



АБОЛИЦСКАТА ЕВОЛУЦИЈА НА ЗАЕВ: ОД ПОНИЗНОСТ ДО „РЕВОЛУЦИЈА“, МАКАР И ШАРЕНА

Тогаш, во 2008 година, кога тогашниот шеф на државата ги помилува Заев и неговите пет соучесници, понизниот коментар на сегашниот лидер, а тогаш само градоначалник на Струмица и „чувар на престолот“ на СДСМ беше: „Аболацијата дадена од страна на претседателот Црвенковски нема да ја коментирам во јавноста. Тоа е, сепак, негово уставно и законско право“. И толку.

90 месеци подоцна, повторно аболираниот лидер, сега за два случаја – „Пуч“ и „Поткуп“, откако дигна и шарена „револуција“ базирана контрадруштвото на аболираниите, помпезно и многу самоуверени изјави: „Од 2008 година Зоран Заев бара повлекување на аболацијата, тогаш не ми беше дадена правна можност да ја повлечам аболацијата, ниту бев прашан за оваа работа. Сега имам правна можност и ја објалив пред апелација и пред Стразбур. Ако ми се даде можност, веднаш ќе побарам да биде повлечена и аболацијата од 2008 година, или ако има каква било можност Ѓорге Иванов или кој било во оваа земја, барам да биде укината“.

И оттогаш, штама... Остана последниот Мохиканец ли единствениот аболан политичар во Македонија. Нејсе што Мохиканците беа позитивни ликови и што тој повторно го употреби омиленото, нарцисоидно трето лице еднина за себе, поголемиот проблем е што Заев само неколку дена пред одлуката за укинување на „новата“ двојна аболација лично вети дека ќе побара поништување и на таа за „Глобал“. Шансата дадена од Иванов, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и од Уставниот суд му стои на располагање, но Заев како да се мисли дали да го потврди кажаното?

ЗАЕВ СО ШАНСА ЗА „ТРИ ЗА СРЕЌА“: „ГЛОБАЛ“, „ПУЧ“ И „ПОТКУП“

Искористил или не, но Иванов му даде добра шанса да си го обели сопствениот образ. Не само нему туку и на сопругот на неговата заменичка, познатиот Бобо Дајнерс, кој исто као и Соња Верушевска, гласно молчи за можноста да ја симне дамката од своето име. Или, можеби, поверојатно, уживаат во тишината и во потегот на претседателот.

Од една страна, Заев сега може да докаже дека е невин, тоа што толку години го тврди. За промена, има можност да потврди барем еден единствен сопствен исказ. Се секават. Зборуваме за човекот што не го познаваше Верушевски, кој за три дена ќе ја сменеше власта, кој за два часа смени три извори за бомбите, кој не преговараше со Груевски (четири средби), за разговори на кои ги немаше Мијалков и Груевски (а го немаше само Заев), за кој Диво Населје беше местенка во Скопје, а во Љубљана терористички напад истоветен на тој во

Има две опции – или ќе побара укинување на аболацијата од Црвенковски, или повторно ќе се самодемантира, како и секогаш. Демек, не сме го разбрале или сме го извадиле од контекст?! Тешко, кажаното од него е премногу јасно и недосмислено составено. Поверојатно, и при овој исказ на прес-конференција, Заев пред себе немал ливче со одговор, а таа траела повеќе од 10 минути – двата условия за најголемите грешки на лидерот. „Упс! Пак тој“, најверојатно нервозно свикале стратезите кога го чуле што зборува...

Париз, лидер што лично го демантираше официјален Тел Авив за лага, и на крај лидер, кој во декември 2015 година ги „предаде“ сите „бомби“ – а пред една недела се закани дека ќе продолжи да ги објавува... И така натаму во недоглед.

Од друга страна, доколку Заев е толку самоуверен во сопствената невиност која и тогаш успеа да ја „докаже“, макар преку аболација со еден таков, македонски „чадор“, сега со новиот, многу поквалитетен од странска изработка би требало да нема никаков проблем. Настрана, тогаш би му дошле „три за среќа“ – „Глобал“, „Пуч“ и „Поткуп.“

Маркетиншки гледано, Заев би можел да направи и глобален проблем од „Глобал“. Вклучувајќи ги странските заштитници од „чадорот“, тој би можел, за промена, на сопствениот град и афера-проект да им направи и услуга. Во вид на реклама. Можеби, вака странците ќе слушнат за „Глобал“, трговскиот



ПАНДОВ: ЗАЕВ НИ НА СОН НЕМА ДА ПОМИСЛИ ДА ПОБАРА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА АБОЛИЦИЈАТА ОД ЦРВЕНКОВСКИ



Кога се работи за Зоран Заев, многу одамна сите граѓани во Македонија сме навикнати, како по правило, кажаното од Заев да е лага, вели аналитичарот Александар Пандов, според кого последните настани ни го потврдуваат ова непипано правило.

ПАНДОВ: Пред очи на цела македонска јавност ликов ни тврдеше дека кога би бил во можност да го повлече помилувањето од Црвенковски за случајот „Глобал“, во кој беше обвинет за проневера на осум милиони евра, тој веднаш би го направил тоа и би сакал да има судење. Поминаа две недели откако му е овозможено да се охрабри и да ѝ овозможи на македонската јавност, од која бара поддршка за да ја предводи, во јавна судска постапка ја докаже својата невиност.

Дополнителен мотив треба да му биде и фактот што со повлекувањето на помилувањата на политичарите од страна на претседателот Иванов, Заев останува единствен жив политичар што е помилуван, а притоа активно учествува во политичкото живеење, дури е и кандидат на опозицијата за премиерска функција.

Оттука не е за чудење што и другите од клупата на Заев го следат неговиот пример и се прават недоветни, па исто како и нивниот лидер никако не се осмелуваат да ја искористат законската можност и да побараат повлекување на помилувањата за во регуларна судска постапка да ја докажат својата чесност. Искрено, не верувам дека ќе се осмелат да го направат тоа, а во случајот на Заев сум сигурен дека сега тој е во тешка паника околу случајот Пуч, во кој сите видовме како го уценуваше премиерот со телефонски снимки и уште посрамниот случај кога во неговата канцеларија бараше поткуп за земјиште во Струмица и тврдам дека лицето Зоран Заев ни во сон го нема ставено како опција барањето за повлекување на помилувањето од Бранко Црвенковски.

центар во Струмица. Од друга страна, можеби кога ќе дознае за погодностите што ги нуди и за солената заработка на лидерот од „Глобал“, и финансискиот манипулант и „добротвор“ Сорос ќе си купи дуќан таму. Сепак, многу поверојатно е тоа да го направат „режимските“ профитери Шилегов или Геро, чијашто најголема слабост е токму недвижниот имот. Засега во Скопје, но зошто не и во Струмица. Зависноста тешко се лекува, особено кога има толку многу пари, а нема мир... ■

Рекоа, не порекоа



**ГОРГЕ
ИВАНОВ**

Македонија е школски пример за неуспешноста на ЕУ и НАТО. Македонија е школски пример како не треба да се однесува ниту НАТО ниту ЕУ кон земја-кандидат. Станавме колекционери. Сега го почнавме 17. акциски план за членство во НАТО. За во Гинис. Ниту една земја ниту една армија на светот не е повеќе проверувана од македонската армија. Од Европска унија 7 извештаи, 7 препораки за почеток на преговори. Нула промена. Стоиме во место. Зошто? Судбина ни било да имаме сосед со кој не може да излезе на крај ниту цела ЕУ ниту цел свет. Се вика Грција. А сакаат ние со нив да излеземе на крај, да најдеме решение за нешто што е наш идентитет, за она што е наша посебност. Да менуваме име, идентитет, јазик, топоними и, зами-слете, доменот на интернет треба да го промениме.



**ЕМИЛ
ДИМИТРИЕВ**

Еден голем сет на реформи се исправени пред нас, но убеден сум дека со силен ангажман од страна на Владата и на сите задолжени за реализација на реформите ќе го завршиме процесот онака како што се бара бидејќи е од огромно значење за членството на Република Македонија во ЕУ и во НАТО. Се надевам дека реформите ќе донесат и дополнителен бенефит за подобро функционирање на институциите и подобро регулирање на областите кои се предмет на реформите.



**ДАНИЕЛА
РАНГЕЛОВА**

Цело време велите дека ние сме биле некакво злосторничко здружување. Вие што сте? Хулиганско здружување? Сте ја поддржувале шарената револуција. Јас ако се прашувам, на вас пратениците што фарбате ќе ви ги одземат сите плати за да се исчисти Собранието, а не да се чисти Собранието со народни пари. Кај земавте една и пол година незаслужена плата, сега да ги дадете парите да се исчисти фасадата на Собранието на Република Македонија. Викате сме плачеле и дека сме го изгубиле тлото под нозете. Знаете ли што е разликата? Вие колеги пратеници од опозицијата никогаш не го имавте тлото под нозете, вие 10 години лебдите во воздух.

НЕУСПЕШНА ПРИКАЗНА ЗА МАКЕДОНИЈА



Лидија Димова

Рогена:
да скока

Форма:
Фиџи

Програма:
Нема, а и не ѝ треба

Приказната за опозицијата е уште една неуспешна приказна за Македонија. Приказните за режимот, тиранинот и жртвите се уште една неиздржана приказна од Македонија. Лажни и надуени приказни од Македонија излегуваат преку НВО-балоните Сорос, патуваат до Брисел, низ Европа, а заедничко им е што сите тие летаат високо во облаците, не стојат цврсто на земјата и се далеку од вистината.

Сепак, во лажната приказна за Македонија има нешто и вистина. За тоа не се зборува многу, особено не онаму каде што треба, но тоа и не е толку важно. Важно е да се забележи дека паднала уште една жртва на режимот. Оп, скок, бум-трес! Ете баш така, скокнала, па паднала на поткрепа од 10.350.250 денари во последните две години соборката на Петре, Лидија од Димови, нафатирана со пари Соросови.

Лидија е од подебелите жртви на режимот. Одамна е во опозициските врвови, длабоко залегната во НВО-ровови. Програма нема, а и не ѝ треба. Па, за опозиција без мускули и не треба програма. Има шарена маичка, СЈО за преперување и тоа ѝ е доволно. Секое поплад-

не „уа“ по улиците, малку лаење по Бриселите, малку скокање во Собрание. Формата – фит!

Лидија имала блескави моменти во македонската политика. Од „Приказната за ИПА фондовите е неуспешна приказна во Македонија“ во 2012 година до скокањето врз програмата на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието. Да, на говорница. Неверојатно, но толку многу вистинито што нема зборови за нејзините скокови. Веста се пренесува како видеовест, без зборови. Молк. Така и нека остане зашто не заслужува ни да се опцуе.

И додека Лидија е повторно на улиците, ги шара спомениците, тотално сдсмовски профитира од уништување,

нека останат запаметени нејзините зборови: **„Овие пари не се вечни. Ако не се потрошат, ќе ги изгубиме. Извесно е дека ќе има проблеми со изведбата. Граѓаните на општина Прилеп треба да се загрижени со оглед на фактот дека нешто што сме можеле да го имаме во 2007/2008 година, евентуално во 2009 година, го немаме во 2015 година. И, којзнае кога ќе биде направена пречистителната станица. Поучени од сите овие лекции и искористувајќи ги сите можности што ЕУ ги нуди, СДСМ кога ќе дојде на власт, сигурно ќе постапува поинаку.“**

Молк. Така и нека остане, зашто не заслужува ни да се опцуе. ■ (Р.Р.)


Рекоа, не порекоа

**НИКОЛА
ГРУЕВСКИ**



Јас вака ќе им порачам на луѓето од СДСМ: многу напор, а никаков ефект за нив. Многу проблеми за гласачите, за народот, ама гневот наместо кон нас, отиде кон нив. Тоа го гледам низ истражувањата на јавното мислење кои ги правиме во овој период, кој е период во кој СДСМ пополека, но континуирано дополнително ја губеше својата поддршка кај народот, а со иста динамика растеше довербата кон ВМРО-ДПМНЕ. Ова е затоа што луѓето веќе разбираат сè. И не може еден тип како Заев да ги прелаже, колку и да мисли тој дека може. Гледаат луѓето и сè следат. Можеби може на краток рок нешто да ги измами, но набрзо сè се открива.

**СТЕВЧО
ЈАКИМОВСКИ**



Деновиве во Собранието е покрената иницијатива за импичмент на претседателот на државата, и поради тоа ГРОМ бара од претседателот Иванов да ги декласифицира сите информации врз база на кои ја има донесено одлуката за аболуција и согласно тоа, конечно, граѓаните да ја дознаат вистината, кој што правел, со кој се договарал и соработувал, и со која цел ја предизвикал оваа криза, и како што повеќе пати има изјавено дека се вмешани странски служби, да излезе и пред јавноста да ги обелодени тие странски служби, бидејќи народот има целосно право да ја знае вистината.

**АЛЕКСАНДАР
ПАНДОВ**



Како парадипломати и фашисти го замислуваат „отвореното општество“! Па, нели бе треба да ги прифаќаме различностите, нели цело е кога има сè, нели нема наши и ваши, нели ни се потребни дијалог и разбирање!? Вака и со вакви ли ќе одиме во Европа? Иначе, не можам да не ве информирам дека не постои релевантен дипломат во Македонија кој во минатиот период не побара и нормално оствари средба со ГДОМ. И што е поважно, на заедничко задоволство, политичките процеси се движат токму онака како што посакувавме ние во ГДОМ, најголемиот дел од македонскиот народ и граѓани, а како гледам и на меѓународната заедница. Вие автентичните граѓани како сте задоволни? На мачкарот и Фуере по мерак ли им се последните настани на политичката сцена.

ВОЗОВИТЕ И ПАТНИЦИТЕ СЕ ЖРТВИ НА ПОДЛИ ПОЛИТИЧКИ ИГРИ

Економски и политички мотивираните инциденти имаат крајна цел да оневозможат нормален, редовен и квалитетен железнички сообраќај, предупредуваат упатените. Поради природата на превозот, кога ќе дојде до жртви, тие ќе се бројат во десетици или стотици, а првата жртва на вандалите на пругите ќе биде политичка бомба на крвката политичка сцена во земјата

Пишува | **Кашерина Мишиќ**

По само неколку месеци сообраќање новите возови се со искршени стакла, изгребани се однадвор, но и внатре, дел од заштитната пластика е скршена, а тие на кои им било здодевно за време на удобното возење, се забавувале со сечење и со горење седиштата.

„Каменуван новиот воз“, „Воз удрил во поставени камења“, „Каменуван воз, машиновозачот повреден“, „Ставиле контејнер на пругата кај Велес, новиот воз оштетен во судирот!“

Со овие наслови почнуваат утринските вести. Речиси не поминува недела, а во билтенот на МВР да не се забележани една, две, па дури и неколку пријави на инциденти што се случиле во железничкиот сообраќај. Каменување, поставување разни барикади - кујнски апарати, дрва и камења на пругите, а во последниот инцидент беше поставен и метален контејнер за ѓубре.

Не е потребно остро око ниту статистика за да се забележи дека вандалските активности се по-

зачестени во последниот период, особено откако сообраќаат новите возови. Тоа што посебно загрижува е степенот на агресивност со кој настапуваат вандалите, не размислувајќи за последиците, за материјалната штета, а уште помалку за бројот на жртви.

Интерните податоци со кои располагаат Македонски железници (МЖ) одат во прилог на оваа констатацијата дека вандалите стануваат поагресивни во нападите со поставување барикади.

Точно е дека вандалските активности се позачестени во последниот период, посебно кога станува збор за новите возови, кои, навистина, ја менуваат сликата за тоа како треба да изгледа железничкиот превоз на европско ниво. Но, ќе биде многу тешко нашата слика да стане како европската доколку неодговорни граѓани или негативно мотивирани лица се дрзнуваат да оштетуваат општокорисно добро. Има повеќе претпоставки кои можат да бидат мотивите за вандалското однесување и се движат од финансиски и политички

мотивирани до ниско ниво на свесност и на култура - потврдува директорот на патнички превоз на МЖ - Транспорт а.д., Кире Диманоски.

Последниот инцидент со поставениот метален контејнер на пруга ја згрози јавноста. И досега се случувале напади со поставување барикади, но, очигледно, вандалите стануваат сè поагресивни, а кога на пругата се поставуваат различни предмети, кои можат да предизвикаат само штета, во никој случај не може да се наречат непромислени постапки, дециден е Диманоски.

Овие се т.н. економски и политички мотивирани инциденти, кои се со крајна цел да се оневозможи нормален, редовен и квалитетен железнички сообраќај. Ова е посебно важно да се знае бидејќи во последниот период има пораст на бројот на превезени патници, најмногу поради новите превозни средства, но и поради новите мерки за зголемување на мобилноста на граѓаните. Е токму овие причини се мотив за нелојалната конкуренција во превозот или на другите вандалски настроени граѓани да се дрзнат да оштетуваат - вели Диманоски.

Но, доколку се продолжи со вакво темпо, тогаш тешко може да се очекува издигнување на квалитетот на железничкиот пре-

воз на нивото што го заслужуваат граѓаните.

Повеќе од три децении не се инвестирало во железничкиот сообраќај во Македонија, па со години овој начин на патување не беше опција во Македонија. Низ земјата се патувааше само со автомобил или со такси и со автобус. Со набавката на шесте нови возови, обновата и изградбата на нови пруги и со реновирањето на железничките станици, железницата во Македонија стана опција, со тенденција да стане прв избор на патниците, како во европските земји.

Вагоните ќе бидат климатизирани, со вакуумирани тоалети, со добра топлотна изолација, и за зимски и за летни месеци, ќе бидат модерни, современи, удобни. Нешто што во овој момент го нема во Македонија, а можеме да го почувствуваме само кога патуваме во побогатите европски држави - рече тогашниот премиер Груевски кога ја најави инвестицијата од 25 милиони евра во железничкиот сообраќај.

МЖ - Транспорт нема да ја зголеми цената на услугите. Во превозот на патници цената е конкурентна на автобускиот превоз, а ќе се работи на привлекување што поголем број патници. Кога ќе заврши проектот за набавка на новите возови, ќе го зголемиме и капацитетот на возови и тогаш ќе можеме да ја зголемиме фреквенцијата на возови, а се разбира, со тоа се зголемува и бројот на патници - вети пред три години, на почетокот на проектот за набавка на новите возови, тогашниот директор на МЖ - Транспорт, Оливер Деркоски.

Кому му пречат климатизирани вагони, брзата локомотива и безбедната композиција?

Сознанијата наведуваат погледите да се вперат кон нелојалната задремана конкуренција во превозот; зашто подобрените услови во железницата ги исфрлија од колосек превозниците што со години се чувствуваат

супериорно за да инвестираат во подобрување на условите на својот превоз и им лапнаа дел од слаткиот финансиски колач.

Второосомничени се несвесните граѓани, поединци со ниско ниво на сообраќајна култура, кои со своите постапки можат да предизвикаат огромни штети.

Штетите можат да бидат огромни со оглед на тоа дека се работи за средства, чијашто вредност се мери во милиони. Секоја штета и непредвидено задржување, поправка и неможност да се одвива редовниот железнички сообраќај придонесува за значајни негативни последици во работењето и во одржувањето на нормалниот сообраќај - вели Диманоски.

Граѓаните треба да бидат свесни дека со секое изживување врз возовите ја загрозуваат безбедноста на патниците, но и на граѓаните што гравитираат околу железничката пруга.

Имајќи го ова предвид, возовите и железничките несреќи, поради природата на превозот, се бројат во десетици и стотици, можат да послужат како совршен политички инструмент, искра што ќе го дигне во воздух бурето барут. Секој помал инцидент, скршено стакло, оштетено седиште или расипан клима-уред се користи како шлаканица што треба да го „разбуди народот“ за да го види расипничкото работење на власта, која ги троши народните милиони за некавалитетни возови. Секој камен, контејнер, машина за перење поставени на пругата се црвен аларм за безбедноста во железничкиот сообраќај. Првата жртва ќе биде политичка бомба.

Иако би било малициозно и нечовечки да се размислува дека нападите се политички мотивирани, не е погрешно да се очекува дека евентуалните жртви ќе предизвикаат и огромен политички потрес во и така чувствителната ситуација. Засега МЖ нема конкретни сознанија дека железницата се користи како



директен инструмент за подгревање на тензиите, но постојат индикации дека железничките несреќи им одат в пролог на намерите да се саботираат проектите во овој сектор - инвестициите и придобивките за патниците. Докажано е дека нема значаен ефект поставувањето какви било физички пречки со цел да се оневозможи вандализам. Сепак, Диманоски вели дека е тешко, но и не неостварливо да се пронајде лице што нанело штета на кој било начин во железничкиот систем. Многупати тие лица биле санкционирани. Постојат различни методи и мерки што Министерството за внатрешни работи може да ги применува во рамките на своите надлежности, кои често даваат резултати, а тие што демнат со полни џебови камења треба да имаат предвид дека загрозувањето на безбедноста во железничкиот сообраќај се квалификува како кривично дело, за кое казните се ригорозни. ■



СО АГРАРНАТА ПОЛИТИКА НЕ СМЕЕ ДА СЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРА

И македонскиот пазар станува сериозна конкуренција на нашите производители. Тоа мора да го разбереме во насока дека сето тоа што ќе го понуди државата за да се зголеми конкурентноста, ќе мора да го користат на еден посоодветен начин за да може да бидат поконкурентни и подоминантни на домашниот пазар и поконкурентни при настап на регионалниот, европскиот и на светскиот пазар, посочува агроелектроникот Драги Димитриевски, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна

Разговараше | Наум Стоилковски
Фофо | Александар Ивановски

« Вие сте агроелектроник, па може ли да ги протолкуваме двата процеси, од една страна сериозни вложувања во аграрот, а од друга страна стапката на увоз на храна? »

ДИМИТРИЕВСКИ: Македонија подолг период води сериозна и сложена политика во делот на земјоделството. Тука не влегува само тоа што се случува во ресорното Министерство, туку и други политики кои се компатибилни и придонесуваат во делот на поддршката на земјоделско-прехранбениот сектор целосно, како и поддршката кон тие што се занимаваат со производство на храна.

Кога зборуваме за аграрната политика на Македонија, се издвојуваат неколку периоди почнувајќи од 1991 година кога првпат се гради сопствена аграрна политика. Јас би го истакнал периодот по 2006 и 2007 година кога првпат дојде до сериозно зголемување на буџетската поддршка и поинтензивни реформи и системски пристап во водењето на аграрната политика. Ќе ги спомнам доходовните поддршки, а тоа се програмите за финансиска поддршка на земјоделството и поинтензивното зголемување на вториот столб, на програмите за рурален развој, кои ќе мора да се третираат посериозно во иднина.

Кога зборуваме за системското водење на аграрната политика, по 2007 година се случуваат посериозни приспособувања кон заедничката аграрна политика на ЕУ бидејќи како земја-кандидат Македонија има сериозни задачи во приспособувањето на сето тоа што значи земјоделство и храна. Искуствата покажуваат дека нај-

сериозни тешкотии и најопсежни приспособувања имало токму во тој сектор. Педесет проценти од буџетот на ЕУ до скоро беше наменет за земјоделството. Околу 60-70 проценти од севкупното законодавство на ЕУ се однесува на земјоделството и сето тоа ќе мора да се вметне во нашето законодавство.

Тоа има влијание кај земјоделските производители. Во Македонија од 2007 година кај директните земјоделски производители влегуваат сериозни средства. Програмите се објавени, утврдени се мерките, аграрната политика веќе е системски поставена, заокружена во правна рамка и мерките се креираат во согласност со Законот за земјоделство и рурален развој и во согласност со потребите. Основната цел е да се зголеми конкурентната способност на македонските земјоделци за да може да настапуваат на пазарите.

Изработени се стратегии за развој на земјоделството - првата во 2007 година и се однесуваше на периодот до 2013 година, на таа се надгради Програма за развој на земјоделството во РМ и сега веќе е направена и Стратегија за периодот 2014-2020 година. Сериозно се работеше на институционално зајакнување, се формираше Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, без која не можеме да ги користиме европските средства од програмата за претпристапна помош.

Сето тоа беше создавање предуслови да можат да бидат сериозно поддржувани сите што работат и живеат од земјоделството. Без такви институционални капацитети не може да се спроведуваат опсежни политики.

Прашањето сега е колку земјоделците и другите производители на храна, компаниите, ќе успеат да го приспособат производството и да ги исполнат условите за да добијат финансиска поддршка. Ако погледнеме на почетокот или пред 2006 година колку земјоделци добивале субвенции, а колку денес има во регистарот на земјоделски стопанства што добиваат поддршка, може да се види дека разликата. Денес во тој регистар има до 100.000 земјоделски стопанства.

Често се дебатира прашањето за производството на храна и растот на увозот на храна, но мора да се стави во друг контекст, дали расте доходот на населението, дали имаме увоз поради извоз, што ни се случува во одделни потсектори, но и во контекст на едно поинтензивно зголемување на извозот на храна. Вистина е дека расте и увозот на храна, но сигурно е дека Македонија секогаш ќе увезува одредени количества храна - ниедна држава не затвора увоз на храна. Второ, од 2008 година целосно е спроведен договорот со Светската трговска организација, имаме Договор за стабилизација и асоцијација со ЕУ, ние сме членка на ЦЕФТА и имаме многу билатерални договори за слободна трговија.

« Што значи тоа на терен? »

ДИМИТРИЕВСКИ: На терен тоа значи дека Македонија сè помалку и помалку ќе може да користи таканаречени ценово-пазарни мерки со кои ќе го заштити пазарот, ќе забранува поинтензивен увоз и на тој начин ќе фаворизира домашно производство. Јас не велеам дека тоа не е добро и дека нема да може да



се прави во одредени периоди кога ќе настанат сериозни нарушувања на пазарот, тоа е предвидено и со договорите, меѓутоа тоа не може да биде интензивно и тоа е една од причините за еден поинтензивен увоз на производи од регионот на нашиот пазар. И македонскиот пазар станува сериозна конкуренција на нашите производители. Тоа мора да го разбереме во насока дека сето тоа што ќе го понуди државата за да се зголеми конкурентноста, ќе мора да го користат на еден посоодветен начин за да може да бидат поконкурентни и подоминантни на домашниот пазар и поконкурентни при настап на регионалниот, европскиот и на светскиот пазар.

« Субвенции за земјоделците, за сточарите, за механизација, за наводнување капка по капка, за копање бунари, поделба на земја, стимулации за здружување, регистар за механизација, цел систем за зајакнување на селото, а сега има и стимулација на миграцијата од град во село. Може ли да опстои силна држава без силно село? »

ДИМИТРИЕВСКИ: Земјоделскиот систем во Македонија и во регионот се базира на структурата на семејни земјоделски стопанства. Осумдесет проценти од капацитетот се сопственост на земјоделските стопанства. Доколку сакаме силно и модерно земјоделство, сигурно треба да имаме едно развие-

но село, и тоа треба да е силно со сета инфраструктура и со сите погодности за едно атрактивно живеење и привлекување на младата популација да се зафати со земјоделско производство.

Никој насила не ги враќа младите на село, туку се работи за една понуда што може да биде искористена од една млада популација која е потребна за тие рурални, конкретно селски, средини за да можеме да направиме поинтензивен развој на тие средини. Значи, доколку имате една старосна структура таму, која е над 50-60 години, со пониско ниво на образование, вие не можете да примените посериозни мерки и да го развисте земјоделството или средината. За тоа ви е потребна релативно помлада популација со повисоко ниво на образование, која ќе може да ги прифати и новите технологии во земјоделското производство и полесно да конкурира за сите мерки што се нудат, да го поттикне развојот на инфраструктурата на селата. И во самите програми за рурален развој има сериозни аспекти за подобрување на условите за живот во селата. За една таква популација таму има услови за сето тоа, луѓе кои ги напуштиле селските средини, а кои сè уште имаат имот или кои немаат имот, но имаат ниско ниво на доход за да опстојат во град, каде што потешко доаѓаат до вработување - сето

што се нуди не е за потценување. Потоа пари за обнова на куќа, три хектари земјоделско земјиште на концесија без надоместок, земјоделски советници, 18 месеци „плата“ и сите други мерки кои се компатибилни. И сето тоа е една понуда која ќе биде искористена. Сепак, не очекувам дека тоа ќе биде некоја масовна појава, но секогаш се почнува со првиот чекор.

« Меѓу аграрната политика и мерките се спомнува и задругарството за кое, исто така, имаше дебати. »

ДИМИТРИЕВСКИ: Задругарството го олеснува делот на пазарната позиција на семејните стопанства бидејќи според теоретската расправа кога имате помалку купувачи од продавачи, пазарната позиција е кај купувачите. Но, доколку се здружат и кога во едно село наместо 50 понудувачи има само еден - задругата, пазарната позиција е друга. Задругарството е едно од можните решенија за справување со системската слабост на македонското земјоделство каде што доминираат ситни семејни стопанства. Седумдесет проценти се со големина од два хектари и тие се расцепкани на осум до 10 парцели. И таму за зголемување на конкурентноста не можете да примените ниту економија на обем ниту посериозни современи технологии на производство.

« Каде е Македонија во споредба со регионот во однос на аграрната политика и мерки? »

ДИМИТРИЕВСКИ: Има една неформална група во која сум и јас, која со поддршка на ФАО, со иста методологија на истражување, направи анализа на аграрната политика во регионот на западен Балкан. Таа анализа покажа дека Македонија е далеку најнапред и води една најсоодветна аграрна политика во однос на хармонизирање на мерките во согласност со тоа што се случува во ЕУ. Мерките се организирани во двата главни столба - мерки на финансиска поддршка и столб на рурален развој, како што е и во ЕУ. Тоа сега го прават другите во регионот. Притоа поддршката по единица хектар е најголема во Македонија. Сосема е различна структурата на земјоделството во Србија, таму има бимодален систем, во Војводина се огромни пространствата. Србија секогаш била меѓу главните извозници на храна заради поинаквите природни услови. Но, ние мора да се пофалиме дека сме најнапред во однос на политиката и мерките. Тоа треба да го продолжиме, со една олку системски водена политика не смее да се експериментира и да се враќаме назад, туку само да ги зајакнуваме и да ги хармонизираме мерките. ■

ПОЧНА ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНИ ЗАНИМАЊА

Почна обуката за 225 невработени лица што посетуваат 20 различни обуки за побарувани занимања кај 15 приватни обучувачи со сертификат во првата фаза на реализација на обуката за дефицитарни занимања барани на пазарот на труд, кои ќе им овозможат полесно да најдат работа. До крајот на годината се очекува обуката да ја посетат 640 невработени лица. За целосна реализација на обуката за дефицитарни занимања се обезбедени средства од 35 милиони денари.

Притоа обучувачите добиваат износ од 30 илјади денари за да ја реализираат целосно обуката во која влегува и практика од еден до два месеца во реални работни услови. Невработените што учествуваат во обуката добиваат 6.200 денари надомест за покривање на трошоците за храна, превоз и за осигурување.

БУГАРСКИ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА СЕРИОЗНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Вкупно 38 бугарски компании се заинтересирани за сериозни инвестиции во Македонија, а не е мал бројот и на македонските фирми што се веќе етаблирани во Бугарија и кои оттаму успешно наступуваат и освојуваат трети пазари, беше речено на четвртото годишно собрание на Македонско-бугарската стопанска комора.

Како што истакна нејзиниот претседател Зоре Темелковски, токму излегувањето на трети пазари, но преку креирање заеднички производ и здружување на капиталот, останува еден од клучните приоритети на Комората. Комората, додаде, ќе продолжи и со интензивните разговори со политичките субјекти во насока на креирање уште подобри решенија, зашто бизнисот никогаш не треба да биде задоволен од ситуацијата и секогаш треба да нуди прогресивни идеи.

ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО СО ПОРАСТ ОД 8,7 ОТСТО

Индустриското производство во периодот јануари-април 2016 година во однос на истиот период лани е поголемо за 8,7 отсто. Во април годинава, пак, во споредба со април лани, индустриското производство е поголемо за 3,6 отсто.

Гледано по сектори, индустриското производство во секторот рударство и вадење камен во април бележи опаѓање од 10,2 отсто, во преработувачката индустрија има пораст од 9,4 отсто, а во секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација е забележан пад од 29,5 отсто.

Порастот во секторот преработувачка индустрија, пред сè, е резултат на зголеменото производство во одделите

производство на прехранбени производи, производство на пијалаци, производство на облека, производство на други неметални минерални производи, производство на машини и на уреди неспомнати на друго место, производство на електрична опрема и производство на моторни возила, приколки и на полуприколки.

Според главните индустриски групи, производството во април 2016 година во однос на април лани бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 0,1 отсто, капитални производи за 36,5 отсто и нетрајни производи за широка потрошувачка за 6,1 отсто, додека опаѓање бележи кај енергија за 28,1 отсто и трајни производи за широка потрошувачка за 3,8 отсто.



РЕКОРДНИ ПРИНОСИ НА ПЧЕНИЦА

Домашното производство на пченица годинава ќе биде рекордно и првпат ќе покрие 80 отсто од вкупните потреби. Засеани се околу 80.000 хектари или 10.000 повеќе од лани, а се очекува принос од најмалку 240.000 тони. Производителите бараат откупната цена да биде минимум 11 денари за килограм и засилени инспекциски контроли поради шверцот со семе со сертификат.

Земјоделците добија ветување дека ќе добијат најмалку цена што ќе им ги покрие трошоците и ако има потреба, во оваа насока ќе се искористат можностите од Законот за земјоделство и за рурален развој според кој, откупната цена не може да биде пониска од производствената. Од 2018 година нема да има субвенции за производителите што не користат семенски материјал со сертификат.

ЦВЕТА БИЗНИСОТ СО ВОДА ВО МАКЕДОНИЈА

Производството на вода лани бележи зголемување од 25 отсто во споредба со 2014 година, а во споредба со периодот 2013/2014 година постои зголемување од 17 отсто, соопштија од Стопанската комора на Македонија, презентирајќи ги податоците за резултатите за компаниите што произведуваат алкохолни, безалкохолни пијалаци и вода. За разлика од производството на вода, пак, производството на сокови бележи пораст од четири отсто во споредба со 2014 година, што е двојно зголемување во споредба со 2013/2014 година, кога производството на сокови изнесувало два отсто.



Како што соопштија од Стопанската комора, во земјава работат 26 компании што се занимаваат со производството на вода, алкохолни и безалкохолни пијалаци, кои заедно вработуваат 1.200 луѓе. Од нив, 13 се домашни компании, кои имаат 24 трговски марки вода.



„БРЕГЗИТ“ БИ ПРЕДИЗВИКАЛ РЕЦЕСИЈА И ВО ФРАНЦИЈА, ГЕРМАНИЈА И ВО БЕЛГИЈА

Евентуалниот излез на Велика Британија од ЕУ би предизвикал рецесија не само во оваа земја, туку и во Германија, Франција и во Белгија, се наведува во студија на компанијата за кредитно осигурување „Елер Хермес“.

– Најголеми последици од излегувањето на Британија од ЕУ би имале Белгија, Холандија и Ирска, но и Германија, Франција и САД - се наведува во студијата. Белгија, Холандија и Ирска би трпеле значителни последици по извозот и инвестициите во Велика Британија, а ликвидноста на нивните компании би паднала за 1,5 до 2,5 отсто.



ЗА 500 НАСТО ЗГОЛЕМЕН БРОЈОТ НА РУСКИ ТУРИСТИ ВО ГРЦИЈА

Бројот на руски туристи што патуваат во Грција се зголемил за повеќе од 500 проценти, објави Асоцијацијата на руски туроператори. Во март вкупно 10.000

руски туристи ја посетиле Грција, што е за 523,6 отсто повеќе од лани, се наведува во соопштението на Асоцијацијата.

Од јануари до март во Грција патувале 20.000 туристи, што, пак, е за 135 отсто повеќе од истиот период минатата година. Русите потрошиле речиси осум милиони евра во Грција во текот на март, што е за 180 проценти поголема потрошувачка од лани. Зголемењето интерес на руски туристи за Грција доаѓа во време кога е во сила руската забрана за летови кон Турција и кон Египет, некогаш најпопуларни дестинации за руските туристи.

РУСИЈА ВОВЕДУВА СОПСТВЕН БИТКОИН

Русија планира да воведо сопствена дигитална валута, која ќе биде признаена од тамошните финансиски власти. За идејата за национална криптовалута веќе разговарале претставниците на банките, Министерството за финансии, но и Централната банка. Останува да се разработи начинот на кој ќе биде воведена во финансискиот систем на државата. Засага се планира да се воведо лиценца за издавањето и за користењето на таа валута.



оваа дигитална валута на специјални електронски платформи. „Комерсант“ пишува дека со воведување национална дигитална валута, би се забраниле сите други виртуелни валути во Русија.

Компаниите, но и поединците ќе можат да менуваат рубли и други валути за

ПАД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО НАФТЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО НОРВЕШКА

Инвестициите во нафтената индустрија на Норвешка, која е една од клучните поттикнувачи на норвешката економија, ќе опаднат во 2017 година, трета година по ред, петрохемиските компании сè уште го чувствуваат ефектот од ниските цени на нафтата, соопшти норвешката служба за статистика.

Од резултатите на анкетата спроведена меѓу нафтените компании, за следната година се планирани инвестиции од 153,2 милијарди круни (16,5 милијарди евра), што е за 7,6 отсто помалку во однос на 165,9 милијарди круни очекувани во оваа година.



ШВАЈЦАРЦИТЕ МОЖЕ ДА ДОБИВААТ ПО 2.500 ФРАНЦИ МЕСЕЧНО

Швајцарија ја разгледува можноста на секој полнолетен државјанин месечно да му исплаќа загарантирани 2.500 франци. Земјата планира на 5 јуни да одржи национален референдум за воведување основен доход.

Заговорниците на овој модел, кој станува сè попопуларен, бараат од Владата на секое полнолетно лице да му исплаќа „приход“, кој по даночењето би изнесувал минимални 2.500 швајцарски франци.

Сепак, швајцарската Влада е против оваа иницијатива, поради која секоја година ќе мора да обезбеди 25 милијарди франци од државниот буџет.

ИСТРАГАТА ДОБИВА СЕ ПОШИРОКИ РАЗМЕРИ

ХИЛАРИ КЛИНТОН ЌЕ СЕ СООЧИ СО ОБВИНЕНИЈА ЗА РЕКЕТИРАЊЕ

Хилари Клинтон е виновна за изложување доверливи документи на странски влади со тоа што незаконски ги ставила на својот сервер, за праќање и за примање доверливи документи и за заговор со нејзиниот персонал за да се заобиколи Законот за слобода, избегнувајќи ја употребата на серверите на Стејт департментот. Некои од документите биле толку многу доверливи што истражителите во случајот не можеле да го испитаат материјалот сè додека не добиле одобрение од највисоко ниво

Еве што знаеме ние. На фондацијата „Клинтон“ се донирани десетици милиони долари преку канадска фиктивна компанија, што го оневозможува откривањето на донаторите. Помалку од 10 проценти од донациите за фондацијата, всушност, се доделени на добротворни организации, а два милиона долари водат до долгогодишната пријателка на Бил Клинтон, Џули Мекмахон (позната како Придвижувачката).

Кога почна официјалната истрага за серверот на Хилари, таа му даде инструкции на својот стручњак за компјутери да избрише повеќе од 30.000 електронски пораки и резервни копии од пораките постари од 30 дена зачувани на „Плат ривер нетворкс“ и на „Дато Инк“. ФБИ подоцна поврати поголем дел, ако не и сите, од избришаните електронски пораки на Хилари и сега конструира силен случај против неа за обид за прикривање на своите незаконски и нелегални активности.

Пресудата, според РИКО, доаѓа откако Министерството за правда ќе докаже дека обвинетата била вклучена во два или повеќе случаи на рекетирање и дека обвинетата имала интерес, учествувала или инвести-

рала во злосторничко здружување што влијаело врз друга држава или странска трговија. Веќе постојат доволно докази во јавноста дека фондацијата „Клинтон“ се квалификува како криминална организација и нема сомнение дека ФБИ има многу повеќе докази од тие што се веќе објавени.

Според РИКО, најсуштински членови во овој случај ќе бидат членот 1503 (спречување на правдата), членот 1510 (спречување на кривичните истраги) и членот 1511 (спречување на државно или на локално спроведување на законот). Како и во случајот со Ричард Никсон по аферата „Вотергејт“, прикривањето кривично дело ќе им донесе пропаст на Клинтон-нови. Исто така, во согласност со одредбите од Законикот на САД и на членот 201, фондацијата „Клинтон“ може да се обвини за нерегуларности во врска со поткуп. Без никакво сомневање, ФБИ ќе може да докаже дека меѓународни субјекти преку фондацијата „Клинтон“ вршеле поткуп во замена за помош во обезбедување деловни договори, како што е договорот за ископување ураниум во Казахстан.

Несовесното соочување со доверливи информации е федерално кривично дело во согласност со Законикот на САД и членот 1924. Тоа е федерално кривично дело класа А според Законикот на САД и членот 798. Хилари под заклетва сведочеше пред федерален судија дека ги предала сите свои електронски пораки на Стејт департментот, а, очигледно, не го направила тоа. И покрај повторените изјави дека сето тоа што го направила со својот приватен сервер за електронска пошта како државна секретарка на САД било легално и одобрено од страна на Стејт департментот, извештајот на генерален инспектор жестоко го отфрла тоа тврдење. Хилари одбила да даде изјава во канцеларијата на генералниот инспектор за време на истрагата тврдејќи дека ѝ дава приоритет на претстојната истрага на ФБИ, но се чини дека Хилари е загрижена да не биде обвинета за лажно сведочење или да не признае нешто што може да се искористи против неа на суд.

Хилари Клинтон е виновна за изложување доверливи документи на странски влади со тоа што незаконски ги ставила на својот сервер, за праќање и за примање доверливи документи и за заговор со нејзиниот персонал за да се заобиколи Законот за слобода, избегнувајќи ја употребата на серверите на Стејт департментот. Некои од документите биле толку многу доверливи што истражителите во случајот не можеле да го испитаат материјалот сè додека не добиле одобрение од највисоко ниво.

Иако постои одлична основа да се докаже дека Хилари извршила предавнички дела, најсилниот случај на ФБИ е да ги обвини Бил и Хилари Клинтон, како и фондацијата „Клинтон“ за рекетирање. Сосема е јасно зошто му требаше долго време на ФБИ за да даде извештај. Зајакката дупка во овој случај е толку длабока што се ангажирани голем број истражители за да се утврдат во целост злосторствата што биле извршени. Можеби најинтересното прашање тука е дали истрагата на ФБИ ќе може директно да ги поврзе фондацијата „Клинтон“ и фондот на Хилари за победа. Ако се случи тоа, конвенцијата на Демократската партија може да биде обвинета за соучесништво во рекетирањето. ■

Извор | „Хафингтон пост“
Превод | Ана Цвешаноска

Законот за корумпирани организации што вршат рекет (РИКО) е федерален закон на САД донесен во 1970 година, кој е донесен за да обезбеди алатка за спроведување на законот во борбата против организираниот криминал. РИКО овозможува гонење и за казнување за рекетирачки активности што се извршуваат како дел од злосторнички потфат.

Рекетирачките активности вклучуваат и **поткуп, фалсификување, перење пари, проневера, нелегално коцкање, киднапирање, убиство, трговија со дрога, ропство** и друг вид кривична практика во бизнисот.

Џејмс Коми и ФБИ ќе достават извештај до Лорета Линч, главната обвинителка и секре-

тарка за правда на САД, што вклучува убедливи аргументи дека фондацијата „Клинтон“ е злосторничко здружение за перење пари и за поткуп во замена за политички и законодавни услуги на поединци, корпорации, па дури и на странски и на домашни влади.

Првично, Коми посочи дека истрагата за приватниот сервер за електронска пошта на Хилари требало да заврши до октомври 2015 година. Но, како што излегуваат на виделина сè повеќе и повеќе докази во случајот, овој првичен датум се поместуваше бидејќи кривичната истрага се прошири и надвор од прописите на Стејт департментот за да се вклучат прашања за шпионажа, лажно сведочење и за злоупотреба на политичко влијание.

Џејмс
Коми





Обојте повеќе.

Семејството JUPOL денес има голем број на производи, за сите желби и потреби на корисниците. Сите бои од семејството JUPOL се на водена основа, не штетни по здравјето и околината, едноставни се за употреба и одржување. Се гордеат со бројните признанија од потрошувачите и стручната јавност: Trusted Brand, Производ на годината 2014 и Best Buy Award.



тел. 02/ 2464 -902
e-mail: vel.office@t-home.mk

www.velkoski.mk



ПО 30 ГОДИНИ, ЖИТЕЛИТЕ НА МИЈАЧКОТО СЕЛО ГО ОБНОВИЈА ФЕСТИВАЛОТ НА НАРЦИСОТ ЛАЗАРОПОЛЕ ГИ ПРАЗНУВА НАРЦИСИТЕ

Кога чекорите по околните ливади, постојано стапнувате на природен килим од трева и од разновидни планински чаеви кои околу вас шират опоен мирис, напишале на својата веб-страница потомците на лазарополци

Пишува | Невена Појовска

„Дојдете во Лазарополе во мај кога милиони нарциси цветаат во околните полиња и ако од далечина ве здогледаат лазарополските шарпланинци, не плашете се - патниците со добра воја се пречекуваат со весело мавтање на опашката...“, е реченицата со која завршува приказната од серијалот „Истражи ја Македонија“.

Месната заедница на селото Лазарополе и Здружението на поранешни жители на селото, кое е основано со цел да се заштити и унапреди животната средина и да се зачува природната убавина, пред неколку години ја возобновија традицијата и почнаа со празнување на деновите на цутење на нарцисите.



Месната заедница на селото Лазарополе и Здружението на поранешни жители на селото, пред неколку години ја возобновија традицијата и почнаа со празнување на деновите на цутење на нарцисите

Сега веќе секој кога ќе го слушне слоганот „Лазарополе цути - денови на нарцисот“ или кога ќе ги види фотографиите од прекрасните Горни Ливаѓе, како што ги викаат лазаровци, послани со нарциси, знае дека дошло време за празнување на нарцисите и посета на прекрасното мијачко село. Организаторите ги повикуваат и ги канат љубителите на природата секоја година во мај да им се придружат во празнувањето и секоја година сè повеќе и повеќе љубители на природата доаѓаат во овој период во Лазарополе.

„Лазарополе, таму најгоре...“, се стиховите од народната песна кои веднаш ви паѓаат на ум кога ќе се искачите во селото на надморска височина од 1.350 метри. Тоа е една од највисоките населби во Македонија,





можеби и на Балканот. Оваа надморска височина, велат лазоровци, медицински била најпожелна за запирање на стареењето и можеби оттаму е долговечноста на лазарополци.

Патот од Скопје до Лазарополе води преку Тетово, Гости-вар и Маврово, а потоа преку живописната клисура на Радика кон Дебар, поминувајќи крај импресивниот Бигорски манастир. На неколку километри од Дебар доаѓаме до крстопатот наречен Бошков

мост, каде што се упатуваме лево и по кривулест асфалтен пат од околу 5 километри што води до планинските височини стигнуваме во Лазарополе. - Лазарополе пред вас се појавува како село од народните приказни: на карпесто издигнување се појавуваат куќи, најчесто двокатни и трикатни, навидум расфрлени, но во строг ред наредени една над друга, со голема црква среди нив. Селото е заградено со букова и дабова шума, која го опкружува како венец создавајќи му ореол на венценосец на пејзажот. Кога чекорите по околните ливади, постојано стапнувате на природен килим од трева и разновидни планински чаеви кои околу вас шират опоен мирис - пишуваат на својата веб-страница потомците на лазарополци.

Блаже Смилевски, познат публицист, кој потекнува од ова село, често пишува за историјата на селото, миграциите, отворањето на првото училиште, изградбата на црквата „Св. Ѓорѓија“ итн. Тој вели дека во 1948 година во Лазарополе е формирана метеоролошка станица, која е најглавна синоптичка станица за временската прогноза во нашата земја. Овде климата е со кратки и свежи лета и со студени зими. Постарите лазарополци се секаваат дека најниската температура која била евиден-

тирана е таа во 1954 година и изнесувала - 23 Целзиусови степени, а највисока температура од +31,5 Целзиусови степени е регистрирана во 1965 година. Во Лазарополе првиот мраз се јавува во почетокот на октомври, а вистински денови со мраз се вкупно 134. Температура над 5 Целзиусови степени почнува од 10 април и трае до 6 ноември. Селото се наоѓа под снежна покривка просечно 92 дена, а просечно има 80 ведри денови во годината.

Лазарополе е убаво во секој период од годината. Но, пролетта со рајскиот килим од снежнобели лазороски нарцис, натежнат од кристално чисти капки од мајска роса, можеби, е најубава.

Поради фестивалот на нарцисите, овде доаѓаат и потомци на лазарополците, но и многубројни туристи. Вљубениците во недопрената природа уживаат преку целата година, но, за жал, селото веќе нема постојани жители. Со отселувањето на последното семејство во седумдесеттите години од минатиот век, Лазарополе стана туристичка населба, наспроти годините наназад кога како деца доаѓавме кај бабите и дедовците, кои преку цела година живееше тука. На влезот од селото ќе нè пречекаше фурната од која секојдневно излегуваа тазе топли лепчи-

ња....млекото беше свежо, тогаш измолзено, а овчарите наутро ѝ го оставаа на баба ми пред вратата, јајцата беа домашни, а сирењето и на далеку познатиот кашкавал од Лазарополе, кој се правеше во мандрата во селото, беа неповторливи. Сега една продавничка го снабдува селото со намирници, млекото е во фабричка опаковка, а јајцата од живинарски фарми бидејќи во селото веќе нема ниту кокошки, ниту крави, ниту овци. Единствено надалеку познатите лазарополски шарпланински ќе ве дочекаат на влезот на селото и весело потскокнуваат околу вас додека шетате, но знаат да бидат и многу непријатни со несаканите гости, па да ги забркаат по ливадите...

Но, во последно време многу од куќите се обновени, а некои пак ги купуваат и лица кои не потекнуваат од овој крај и доаѓаат овде за релаксација, спорт, рекреација. Сега во селото има и модерни куќи, сателитски антени, бидејќи без нив се достапни само две програми на МРТ, често интернетот е во прекин, а и не може од кој било крај на селото да бидете достапни на мобилниот телефон. Но, за некогаш тоа е вистински одмор со целосно исклучување од цивилизацијата и предавање на мирот, природата, мирисите, убавината. Особено со возобновувањето на фестивалот „Лазарополе цу-



ти“ сè повеќе луѓе го откриваат овој дел од Македонија.

„Ќе се исцрнат, ќе ја снеса таа божја убавина. Ќе го откорнат вековното растение од местото каде долго време виреело. ... Чекаме... лаеш се чу! Лазорските шарпланински насетија непријатели. Да, тоа се патници кои немаат добра волја. Патници некакви, тие

божем сајбии кои дојдоа да го искорнат дедовото цвеќе од дедовиот ни атар. Срипаа лазороските шарпланински, ги одвратија луѓето со лоша волја...Нарцисот остана во дедовината за уште многу векови“, ќе запишат лазарополци за долгогодишната традиција на негување на култот на нарцисите.

Лазороскиот нарцис, како што тие си го нарекуваат, пошироко и во научните и во стручните кругови се нарекува *Narcissus poeticus* и токму тој во мај го полни селото исто како за големите христијански празници Велигден, Божик и Илинден кога сите што потекнуваат оттаму брзаат да се вратат на исконот, дома, и таму да ги направат адетите кои ги наследиле од баби и дедовци и прадедовци. ■



НА СЕКОИ ТРИ СЕКУНДИ ЕДНО ЛИЦЕ ВО СВЕТОТ ЗАБОЛУВА ОД АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

■ **Кои се причините за појава на деменција?**

НОВОТНИ: Кога зборуваме за деменција, не мислиме на една единствена болест. Тоа е како под ист покрив да сместиме повеќе состојби и болести, кои имаат различни причини за настанување, но она што им е заедничко е клиничката манифестација. Тоа, пред сè, се проблеми со помнењето, мислењето, сфаќањето, расудувањето, способноста за донесување одлуки. Токму една од главните задачи на докторите, невролози и психијатри, е да ја препознаат и разликуваат реверзибилната од ирреверзибилната деменции бидејќи кај првата можеме да влијаеме тераписки и дементната слика сосема да се повлече. Така, на пример, едно нарушување на функцијата на тироидната жлезда или недостиг од витамин B12 може да даде слика на деменција, но по соодветна терапија сите симптоми исчезнуваат, за разлика, пак, од другите т.н. ирреверзибилни деменции кои со текот на времето напредуваат, а медицината на 21. век сè уште не нуди терапија која може да ги излекува. Тука спаѓа Алцхајмеровата болест, чиешто настанување се објаснува со мошне сложена интеракција на генетски фактори, фактори од средината и фактори асоцирани со стилот на живеење, а веднаш по неа по застапеност е васкуларната деменција, која, пак, настанува поради нарушена крвна циркулација во мозочното ткиво. Различни причини може да доведат до нарушување на мозочната функција, што, пак, дава слична клиничка слика.

■ **Која е разликата меѓу деменција и Алцхајмерова болест? Дали некој што има деменција значи дека е болен од Алцхајмерова болест?**

НОВОТНИ: Еден од митовите за Алцхајмеровата болест е содржан токму во вашето прашање, а тоа е дека деменција е исто што и Алцхајмерова болест, па често се користат како синоними. Алцхајмеровата болест е најчестиот вид деменција, на која отстапуваат околу 70 проценти од сите деменции, што може да послужи како неоправдано објаснување зошто овој мит опстојува. Пресметките укажуваат на епидемски пораст на бројот на заболени во светот, па така денес има околу 47 милиони заболени од Алцхајмерова болест, а до 2050 година оваа бројка ќе достигне дури 135 милиони заболени во светот. Или уште попластично кажано, на секои три секунди, има еден нов болен од Алцхајмерова болест заради што се нарекува епидемија на 21 век.

■ **Како се препознава и кои се симптомите на Алцхајмеровата деменција?**

НОВОТНИ: Алцхајмеровата болест својот развој, тивко и подмолно, го почнува дваесетина години пред да се јават првите симптоми и знаци, а потоа од клиничката манифестација, па сè до првиот преглед кај невролог или психијатар поминуваат повеќе години и ние пациентите ги гледаме во напредниот стадиум на болеста, кога милиони нервни клетки се загубени засекогаш. Најпрепознатлив белег на болеста се проблеми со помнењето, и тоа на почетокот за скорашни настани, како, на пример, што појадувале, со кого се сретнале, забораване имиња при запознавање, а како болеста напредува и забораване и непознавање на сопствените деца и сопругници. Еден од најзастапените митови против кој сите ние активно се бориме е дека забораването е дел од нормалното стареење. На сите ни се случува повремено да заборавиме, но тоа најчесто е поради расеаност. Старите луѓе почесто забораваат, но тоа не го попречува нивното секојдневно функционирање, што не е случај кај Алцхајмеровата болест. Потребни се рана дијагноза и навремен соодветен третман.

Како што минува времето клиничката слика се збогатува како мозаик, за сметка на мозочните функции кои осиромашуваат и една по една згаснуваат. Неможноста да се ориентираат во простор, а потоа и во време (не знаат која година е, кое годишно време), ставањето предмети на невообичаени места, како, на пример, храна во плакар, отежнато пронаоѓање на соодветните зборови (често користење на зборови како тоа, ова, таму), тешкотии при донесување одлуки и расудување, промени во расположението и во спиењето, сите овие симптоми и знаци со годините се нижат и ја даваат големата слика наречена Алцхајмерова болест. На почетокот на болеста пациентите се свесни и критични за тоа што им се случува и може да станат депресивни, апатични, да избегнуваат дружење и социјализација. Во напредниот стадиум, пациентите се врзани за постела, без способност за извршување и на најосновните функции, како хранење, зборување, одржување хигиена, облекување.

■ **Дали од Алцхајмерова болест страдаат само повозрасни или може да заболат и помлади? Кој е најмладиот пациент со кој вие сте се сретнале во Вашата практика?**

НОВОТНИ: Постојат две форми на Алцхајмеровата болест, и тоа со ран почеток, која се јавува пред 65-годишна возраст, и со доцен почеток, над 65 години. Алцхајмеровата болест со ран почеток е поретка, на неа отстапуваат само 5-10 проценти од сите случаи, уште се нарекува и фамилијарна поради тоа што наследувањето мутација на еден од трите гени од родителот (генот за амилоид прекурзор протеин, пресенилин 1 и 2) значи и наследување на болеста. Другата форма на болеста, со доцен почеток, е најчестата форма, кај која генетскиот фактор (APOE генотипот) е во сложена интеракција со факторите од средината, степенот на едукација, претходни стресови, депресија, изборот на животен стил и сите васкуларни фактори на ризик. Имам повеќе пациенти што се на почетокот на шестата деценија од животот, а најмладиот пациент кај кого сум ја дијагностицирала болеста има 49 години.

■ **Постои ли можност за превенција?**

НОВОТНИ: Кога зборуваме за Алцхајмеровата болест со доцен почеток, односно најчестата форма на болеста, генетскиот фактор е само дел од пејзажот во кој на сложен начин се преплетуваат многу инкриминирани фактори за развојот на болеста. Невронауката сè уште трага по точните механизми кои би објасниле зошто едноставно еден заболува, а друг не. Гените ги наследуваме и на нив не можеме да влијаеме, но постојат фактори на кои активно можеме да влијаеме, и со тоа битно да го намалиме ризикот за појава на Алцхајмеровата болест. Сите васкуларни фактори на ризик, дебелината, шеќерната болест, нерегулираниот висок крвен притисок, зголеменото ниво на маснотии во крвта, намалената физичка активност, исхраната богата со заситени масни киселини, пушењето цигари, се ризик и за развој на Алцхајмерова болест. Консумирањето балансирана медитеранска исхрана, која нашето по-

днебје ни ја сервира на трpezата, практикувањето редовна физичка активност, но и ментална активност, како изучување нов јазик во трета доба, читање книги, решавање крстозбори, редене сложувалки и, секако, доколку е потребно медикаментозно регулирање на нивоата на шеќер и маснотии во крвта и на крвниот притисок, нè носи скапило подалеку од Алцхајмеровата болест.

■ **Дали се лекува Алцхајмеровата деменција?**

НОВОТНИ: По изминати 110 години откако Алојз Алцхајмер ја опишал болеста, за жал се уште, на прагот на 21 век, не постои лек кој може да ја спречи прогресијата и да ја излекува. Во светот се одобрени за третман две групи лекови, а достапни се и кај нас, и тоа холинестеразните инхибитори, кај нас е достапен „донепезил“, и НМДА рецептор антагонистот „мемантин“. Третманот со спомнатите лекови им овозможува на пациентите подобар квалитет на живот, подолго одржување на самостојноста при секојдневното функционирање и го одложува сместувањето во домови за нега. Главната причина за изостанокот на тераписки успех е дијагностицирање на болеста во одминат стадиум, кога процесот на невродегенерација е напреднат, а изумрените нервни клетки широкораспространети во мозочното ткиво. Токму затоа тенденцијата секаде во светот, а и кај нас, е што порано дијагностицирање на болеста, уште во стадиумот на благо когнитивно растројство и навремено почнување со третман. Покрај фармаколошкиот третман, се препорачува и нефармаколошки третман – терапија со музика, сликање, мултисензорна стимулација, кои влијаат смирувачки на пациентите, претставуваат нов начин на комуникација, ги зголемуваат самовербата и задоволството кај пациентите. ■

Разговараше |
Александра М. Бундалевска

Во Македонија нема регистар на заболени пациенти од Алцхајмерова болест. Според светската статистика и бројот на старо население кај нас, во Македонија би требало да има најмалку 20 илјади заболени од Алцхајмерова деменција, а помалку од 10 проценти се прегледани, дијагностицирани и со соодветен третман, вели асистент д-р **Габриела Новотни**, специјалист невролог на Универзитетската клиника за неврологија.

Постои мит дека таа е тешка, но не е смртоносна како некои други болести. Алцхајмеровата болест е мошне тажна болест. Не дека има болест која не е тажна, но таа е единствената што полека го краде буквално сето тоа што сте го научиле во животот, сите

ваши спомени, сеќавања од убави и помалку убави настани, сите вештини што макотрпно сте ги стекнале низ животот, за на крај да ви ги одземе и вашите деца, сопругници. Во напредниот стадиум на болеста, потребна е 24-часовна грижа, а негувателите, најчесто сопругниците и децата, се растргнати меѓу грижата за саканиот и секојдневните работни и семејни обврски. Кај нас, семејствата се оставени сами на себе да се справуваат со болеста, без да имаат финансиска поддршка или поддршка од различни сервиси, дневни центри и домашни посети од стручни лица. Со дијагностицирање на болеста во раниот стадиум и навремено почнување со третман, можеме да влијаеме на подобрување на квалитетот на живот и подолго одржување на самостојноста. Заборавањето не е дел од нормалното стареење, вели д-р Новотни.



ТРАГЕДИЈАТА ВО СЕЛОТО В'МБЕЛ ВО ТЕКОТ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

Во текот на Илинденската епопеја од 1903 година македонскиот народ застанал зад идејата на Македонската револуционерна организација (МРО), во чијашто програма се предвидувало создавање автономна држава преку вооружена борба против османлиската доминација. Востанието се карактеризирало со голем број херојски настани, индивидуални подвизи и саможртва на востанатото македонско население, но и придружено со голем број трагедии и жртви како од страна на востаниците, така и од цивилното население

Пишува |
г-р Димитар Љоровски Вамваковски

Една од тие трагедии се случила во близина на костурското село В'мбел на 25 август 1903 година. Имено, на тој ден селската чета на МРО била засолнета пред налетот на османлиската војска во блиската пештера Камна, каде што на трагичен начин загинале 18 востаници.

Селото В'мбел во почетокот на 20 век било дел од костурската околина (југозападниот дел од османлиска Македонија). Ова планинско село било населено со македонско население и имало од 500 до 600 жители. В'мбел се наоѓало во непосредна близина на тогаш значајната патна комуникација Битола – Лерин – Корча. По Балканската војна (1912-1913) селото, како и најголем дел од османлиска Македонија, било вклучено во составот на тогашното грчко кралство. В'мбел во такви услови се нашол во крајниот северозападен дел од грчката држава, во непосредна близина на грчко-албанската граница. Во тој период за првпат се забележува помасовна емиграција на жителите од селото поради национални, политички и економски причини. Селото било активно вклучено и во десетгодишните воени судири во Грција (1940-1949). За време на Грчко-италијанската војна тоа било на самата фронтна линија, а голем број жители на селото биле мобилизирани во грчката армија. Исто така, по фашистичката окупација на Грција жителите активно се вклучиле во силите на отпорот, додека за време на Граѓанската војна (1946-1949) селото било од стратегиска важност за КПГ и за ДАГ поради неговата местоположба во слободната територија. На 13 јануари 1948 година во В'мбел била

одржана и првата конференција на македонската организација НОФ. За време на војната (1948) биле евакуирани сите деца од селото и испратени во тогашните социјалистички држави, а по крајот на војната В'мбел го напуштиле и другите жители. Денес остатоките од некогашното село и понатаму се наоѓаат во составот на грчката држава. Неговите жители во најголем дел денес се населени во Р Македонија, а дел од нив и нивните потомци живеат во разни делови од светот.

Ова револуционерно село учествувало активно во Илинденското востание. Пред почетокот на востанието тоа било вклучено во сите организациони активности на костурскиот комитет на МРО. В'мбел кон крајот на 1901 година било посетено и од апостолот на македонското револуционерно движење, Гоце Делчев. Исто така, непосредно пред почетокот на востаничките акции во него краток период престојувале и Даме Груев и Борис Сарафов.

Почетокот на востанието жителите на селото го дочекале подготвени. Голем дел од машката популација било вклучено во реонските чети на костурските војводи Васил Чакаларов, Пандо Кљашев, Иван Попов, Митре Влашто, Лазар Поп Трајков и други. Во самото село владеело празнична атмосфера, се играло и се пеело патриотски песни. Во селската црква и училиште борбен говор одржал селскиот свештеник, како

и војводите Чакаларов и Кљашев. Дел од жените од селото го извезле и знамето на селската чета, додека други жени биле одговорни за сместување и за прехрана на востаниците во селските куќи.

Дел од востаниците на селската чета, вкупно 30 на број, тие најподготвените, влегле и во реонската чета под раководство на војводата Чакаларов. Овие последните биле раководени од војводата Крсто Караискаковски, додека војвода на селската чета бил Ламбро Карамешкин. Дел од в'мбеларите што биле во состав на реонската чета учествувале во голем број битки, како на пример таа на Бигла, но биле дел и во ослободувањето на гратчињата Клисуре и Невеска. Најзначајна битка со османлиската војска и башибозук, а во кои учествувале востаниците од селската чета, бил обидот на костурските востаници да го ослободат градот Биглишта (денес во Р. Албанија). Имено, на 8 август во блиското село Смрдеш се собрале 700 востаници од селските чети на повеќе костурски села, а веќе наредниот ден бил нападнат градот Биглишта. За жал, целта не била остварена.

Како и да е, по реорганизацијата и доведувањето на многубројна војска, набрзо во костурската околина почнала голема османлиска офанзива против востаниците, но и против целото македонско население. Главна цел бил четите на МРО, но настрадале и голем број

села, кои биле целосно опожарени, а, исто така, бил убиен и голем број недолжно население. Во такви услови жителите на В'мбел биле принудени да ги напуштат своите домови и да се засолнат во збегови во местото Каксуљ и Ск'рката. Дел од селската чета се засолнила во пештерата Камна, која се наоѓала на шест до седум километри северно од В'мбел, во планината Горбеш. На почетокот во пештерата биле засолнати 22 комити, но набрзо тројца заминале, останувајќи 19. На 25 август 1903 година, во утринските часови, еден од востаниците заминал по вода кај блиската чешма. Поради неговата невнимателност тој бил забележан од османлиската војска, која го следела до самиот влез на пештерата.

Местоположбата на пештерата била специфична. Таа се наоѓала на врвот на еден рид, додека влезот во неа бил во подножјето од северната страна. Заради подобра камуфлажа влезот бил делумно затворен со камења. Од средниот дел на внатрешноста на пештерата во вертикална насока нагоре се наоѓал отвор, наречен уште и „оџак“, кој завршувал на највисоката kota на ридот. Откако османлиската војска ја опколила пештерата, ги повикала востаниците да се предадат. На таквиот повик, в'мбелари одговориле со истрепа од своето оружје. Во текот на целиот ден се разменуваа спорадична, но и на периоди жестока стрелба од двете страни. Ниту османлиите мо-

желе да напредуваат, ниту комитите успеале да го пробијат обрачот. Кон крајот на денот османлиите успеале да го откријат отворот на „оџакот“, по што почнале да фрлат запалено сено во внатрешноста на пештерата. Како што одминуваало времето, поради снемјувањето на муниција, но и задушување од чадот, комитите за да не паднат живи во рацете на неријателот почнале да се самоубиваат. Самоубиените еден по еден паѓале непосредно пред самиот отвор на пештерата. Така завршиле 18 жители на В'мбел. Последниот, зашеметен од чадот, неуспел да се самоубие, но во бесвест паднал меѓу другите. Тоа бил Ѓорѓи Кољајкин. Како што бил обичајот, османлиските војници им пресекле по едно уво на загинатите како доказ и трофеј, тоа му го направиле и на Кољајкин, кој храбро ја издржал болката без да му дозволи непријателот да биде откриен дека е жив. По битката тој успеал да ги извести другите селани за случката, кои побрзале кон пештерата, ги собрале телата и заедно ги погребале во непосредна близина на настанот.

Истиот ден османлиската војска влегла и во самото село, при што опожарила 90 од вкупно 120 куќи. Истовремено биле убиени и сите постари жители кои не успеале да го напуштат В'мбел и да се засолнат во збеговите. Меѓутоа, не биле безбедни ниту тие што се засолниле во збеговите. Нападнат бил збегот Ск'рката, каде што биле убиени извесен број деца и старци. Во овие два напади биле убиени вкупно 14 жители од селото. В'мбел било нападнато уште еднаш од османлиската војска и башибозук на 30 август 1903 години, при што овој пат биле опожарени и другите куќи, кои не биле запалени при првиот напад.

Пред пештерата Камна жителите на В'мбел од наредната година, 1904, па сè до 1948 година, на денот на оваа трагедија се собирале и им оддавале почит на загинатите комити. Биле одржувани патриотски говори посветени на жртвата на хероите и на нивната борба за слобода. Исто така, се печеле јагниња и овци, се пееле и играле комитски песни и ора. ■

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:




1

Човечки тишини
Борче Панов

2

Сарај од наслади
Кире Неделковски



3

Почетоци на западната философија
Витомир Митевски




4

Античката философија и нејзиното влијание
Витомир Митевски



5

Поезија, раскази и драмски текстови од Радослав Петковски
Нада Петковска



35. ИЗДАНИЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ДЕТСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

„Мал битолски Монмартр“ повторно собра деца од целиот свет

Традиционалната меѓународна детска ликовна колонија од 1982 година се одржува во организација на детското ликовно студио „Св. Кирил и Методиј“ од Битола од 23 до 30 мај

Детското ликовно студио „Св. Кирил и Методиј“ од Битола ги пречека годинешните учесници на 35. издание на меѓународната детска ликовна колонија „Мал битолски Монмартр“, која беше отворена во Старата битолска чаршија со изложба и со огномет. Од 23 до 30 мај во Битола престојуваа ученици и нивните ликовни педагози од Словачка, Кина, Русија, Турција, Украина, Србија, Бугарија, Малезија, Романија, Полска, Индија, Египет, Тајланд и од Македонија.

Во Битола, освен светска изложба, ќе има и хепенинг, а децата од светот ќе ги посетат и Охрид и Крушево. Свеченото отворање беше во знакот на учениците од Спешка Бела, Словачка, кои се годинешни добитници на највисокото одликување – гранпри – рече основачот на колонијата во овој град, Коста Хаџи-Антоновски. Според установената традиција, на 29 мај децата од светот на плоштадот „Магнолија“ во Битола цртаа на тема „Олимпијадата во очите на децата“, а најдобрите ликовни творби ќе бидат претставени во Олимпиското село на претстојните Летни

олимписки игри во Рио де Жанеиро. Изборот на најдобрите творби ќе го направи тим на Меѓународниот олимписки комитет (МОК) од Лозана што во јуни ќе престојува во Битола, вели Хаџи-Антоновски. „Мал битолски Монмартр“ е традиционална меѓународна детска ликовна колонија од 1982 година, во организација на детското ликовно студио „Св. Кирил и Методиј“ од Битола. Колонијата се одржува во Битола секоја година од 23 до 30 мај.

На оваа манифестација учествуваа ликовни таленти од Европа и светот на возраст од 5 до 14 години. Учество е по пат на конкурс (на слободна тема и ликовни техники), што се распишува на почетокот на септември, а трае до 20 февруари. Сите пристигнати творби на конкурсот ги разгледува и оценува меѓународно стручно жири, кое доделува повеќе вредни награди. Како придружна манифестација на колонијата, секоја година во Битола се организира и меѓународна изложба, на која се поместуваат околу 1.500 најдобри творби на учесниците на конкурсот. ■ (Н.П.)

АНТОЛОГИЈА



Анте Поповски (1931-2003)

МАКЕДОНИЈА

Еве ја таа проста земја
од дволичен камен
и сонце

Децата уште незаодени каде
откопуваат
лобањи по градините

Еве ја таа проста земја
од пајажина
и од води

Мудро слободата кај што ги запишува
селските имиња
Место икони по црквите

И каде летото како судбина
Трае до последниот востанат

Еве ја таа проста земја
од заморено дишење
и од молк

Низ која времето одминува
и пак се враќа
Со неа да го сподели лажното траење.


О, еве ја таа проста земја
од грч
и од чекање

Што ги научи и ѕвездите да шепотат на
македонски
А никој не ја знае

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Лисици“ од Франц Марк

„Лисици“ е дело на германскиот сликар Франц Марк (1880-1916), еден од главните претставници на германскиот експресионизам.



Во 1911 година го запознал Василиј Кандински и со него ја формирал авангардната уметничка група „Син јавач“. Многу сакал да слика животни, посебно коњи. Сметал дека животните имаат квалитети добрина, убавина и дека се неизвалкани, сите квалитети што отсутуваат во современото човештво. Боите ги користи во симболична смисла – сината оз-

начува мажественост, строгост и духовност, жолтата – радост и женственост, а црвената боја е судир меѓу првите два принципа. Подоцна почнал да слика во апстрактен стил, со чисти линии и едноставни геометриски облици. ■

ТОП 5 НАГЛЕДАНИ ФИЛМА

во САД викендов



1

ИКС МЕН: АПОКАЛИПСА
X-MEN: APOCALYPSE



Заработка: 65.000.000 \$

Жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер
Актери: Џенифер Лоренс, Мајкл Фасбендер, Џејмс Мекавој

2

АЛИСА ЗАД ОГЛЕДАЛОТО
ALICE THROUGH THE
LOOKING GLASS



Заработка: 28.100.000 \$

Жанр: авантура
Режија: Џејмс Бобин
Актери: Миа Васиковска, Џони Деп, Хелена Бонам Картер

3

ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ
ANGRY BIRDS



Заработка: 18.700.000 \$

Жанр: анимиран
Режија: Клеј Кејтис, Фргал Рајли
Актери: Џејсон Судеикиш, Џош Гед, Дени Мекбрајд

4

КАПЕТАН АМЕРИКА:
ГРАЃАНСКА ВОЈНА
CAPTAIN AMERICA:
CIVIL WAR



Заработка: 15.100.000 \$

Жанр: акција
Режија: Ентони Русо, Џо Русо
Актери: Крис Еванс, Роберт Дауни Џуниор, Сакрлет Јохансон

5

СОДЕДИ 2
NEIGHBORS 2:
SORORITY RISING



Заработка: 9.100.000 \$

Жанр: комедија
Режија: Николас Столер
Актери: Сет Роген, Роуз Брн, Зак Ефрон

важните светски настани, а за јавноста ќе биде отворено до 27 ноември.

На годинашното Биенале националната архитектура ја претставуваат вкупно 61 земја, а првпат учествуваат Казахстан, Нигерија, Филипини и Јемен. Селектор на главната архитектонска изложба е Аравена од Чиле, кој е добитник на наградата „Прицкер“, која е пандан на Нобелова награда во архитектурата.

- Република Македонија во изминатите години оствари повеќе впечатливи претставувања на Венециското биенале на архитектурата, кои не етаблираа на глобалната архитектонска сцена и понудија свежи и иновативни творечки остварувања. Во таа смисла, уверена сум дека проектот „Ничија земја“ ќе ги доближи уште повеќе актуелните архитектонски тенденции и креативните идеи на македонските автори до европската и до светската јавност и ќе биде голема провокација за посетителите на овој настан, кои ќе имаат можност да се запознаат со вредностите на македонската култура и уметност - рече министерката Канческа-Милевска. Комесар на изложбата е д-р Иванка Апостолова.

- Проектот има силна индивидуална и сугестивна димензија на архитектонскиот јазик, во функција на создавање една единствена, заедничка, просторна претстава - град за сите, ничија земја или сечија... Тој соодветствува со нашата реалност и не поттикнува сите нас да се прашаме дали можеме лесно да се препознаеме во улогата на мигрант, емигрант и, крајно, жител на ничија и на сечија земја - истакна министерката за култура.

На отворањето на македонскиот павилјон присуствуваше и конзулот на Република Македонија во Венеција, Ашим Зекировски. ■



ОТВОРЕН МАКЕДОНСКИОТ ПАВИЛЈОН ВО РАМКИТЕ НА 15. БИЕНАЛЕ ЗА АРХИТЕКТУРА ВО ВЕНЕЦИЈА

„НИЧИЈА ЗЕМЈА“ - ДЕЛО ИНСПИРИРАНО ОД ПРИСИЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО СЕКОЈ ПОГЛЕД

Разговараа |
Александра М. Бундалевска

Во 1999 година студентите Љупчо Тасевски, Стојан Павлевски, Иван Симеонов и Ѓорѓи Радовановиќ го основале „Стоун дизајн“, македонското архитектонско студио за дизајн, специјализирано за архитектура, урбанистички развој и проекти за дизајн на ентериери.

Седумнаесет години подоцна тие го создаваат импресивниот архитектонски проект „Ничија земја“ со кој Македонија се претставува на 15. Биенале за архитектура во Венеција. Архитектонскиот проект беше промовиран во македонскиот павилјон во старата оружарница „Арсенале“, а изложбата ја отвори министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Светската манифестација беше отворена само два дена за професионалци и за медиуми, а комисиите интензивно ги разгледуваат и оценуваат проектите и потоа ќе донесат одлука кому да му ги доделат наградите „Златен лав“.

Предизвикани од идејата за поместување на границите и за донесување свеж воздух во македонскиот архитектонски дизајн, заедно тргнаа на возбудливо архитектонско патување. За кусо време компанијата стана препознатлива по својот единствен стил. Внимателно филтрирајќи ги идеите, тимот на „Стоун дизајн“ спроведе рафинирана естетика во многубројните проекти

- јавни објекти, инфраструктура, канцеларии, резиденции, урбани мастер-плани до проекти од специјална категорија, пишува на веб-страницата на „Стоун дизајн“.

Денес тимот има 12 вработени, секој од нив е специјалист во својата област. Сите ги врзува заемна љубов кон модерна, урбана и софистицирана архитектура.



Македонските архитекти создадоа извиен тунел долг 15 метри, на средината висок 3,5 метри, сиот обложен со огледален инокс. Кога ќе се влезе во тунелот не се гледа излезот. Внатре се поставени три иконични објекти од познати светски автори во корелација со нивни авторски објекти, барани низ формата на современата мултикултурност. Објектите имаат песочна структура и боја. Проектот се подготвуваше во скопската фабрика „Раде Кончар“. Внатре во тунелот е сместен градот што тие го нудат како опција. Тоа е замислен град. Целта е да се направи паралела меѓу јавното и приватното, како се гледа архитектот денес во ова пребрзо време на живеење

Познавачите велат дека архитектонскиот проект на „Стоун дизајн“ има големи шанси за „Златен лав“.

Архитектите повеќе месеци работеа на темата „Миграција“, а кураторот Павлески вели дека ја одбрале темата не само поради актуелната состојба со Сирија. Кога го создавале делото размислувале за присилната, економска миграција во секој поглед.

Селектор на главната архитектонска изложба беше реномираниот архитект Алехандро Аравена, а сите учесници на манифестација можеа да опфатат социјални, политички, економски теми и теми поврзувани со околината. Годишната тема на Биеналето беше „Извештај од фронтот“. Македонските архитекти создадоа извиен тунел долг

15 метри, на средината висок 3,5 метри, сиот обложен со огледален инокс. Кога ќе се влезе во тунелот не се гледа излезот. Внатре се поставени три иконични објекти од познати светски автори во корелација со нивни авторски објекти, барани низ формата на современата мултикултурност. Објектите имаат песочна структура и боја. Проектот се подготвуваше во скопската фабрика „Раде Кончар“. Внатре во тунелот е сместен градот што тие го нудат како опција. Тоа е замислен град. Целта е да се направи паралела меѓу јавното и приватното, како се гледа архитектот денес во ова пребрзо време на живеење.

Венецијанското биенале за архитектурата прерасна во еден од нај-

АНТЕ ПОПОВСКИ — ПОЕТОТ СО ТВОРЕЧКО, НАЦИОНАЛНО И СО УНИВЕРЗАЛНО ДОСТОИНСТВО



Поезијата на Анте Поповски е како библиско свето писмо во кое се чита судбината на македонскиот народ низ вековите, од една, и неговата сегашност и иднина, од друга страна. Тој создава скица на една нова поетска библија на идните македонски поколенија, ќе запише критичарот Блаже Китанов

Пишува | Невена Појовска

На 3 јуни се навршуваат 85 години од раѓањето на истакнатиот македонски поет, есеист, препејувач и публицист, академик Анте Поповски. Роден е на 3 јуни 1931 година во селото Лазарополе, дипломирал медицина, но решил да ѝ се посвети на својата најголема љубов - литературата. Со својот богат и разновиден творечки опус остави длабоки траги во една цела епоха од развојот на македонската литература.

■ Сигурноста на неговото перо како плуг засече длабока и неповторлива brazda

во нашата поезија и литература, а неговиот интелектуален немир, дух и визионерство, во нашата судбина и во нашата иднина - вели академик Матеја Матевски.

Неговите поетски книги „Одблесоци“, „Вардар“, „Непокор“, „Камена“, „Тајнопис“, „Сина песна“, „Света песна“ и „Две тишини“ одбележуваат еден од врвовите на македонското поетско творештво.

Поезијата на Анте Поповски е како библиско свето писмо во кое се чита судбината на македонскиот народ низ вековите,

од една, и неговата сегашност и иднина, од друга страна. Тој создава скица на една нова поетска библија на идните македонски поколенија, ќе запише критичарот Блаже Китанов.

Во текот на целата оваа година со низа манифестации ќе се одбележи овој значаен јубилеј. Првин Друштвото на писателите на Македонија организираше средба на која беа промовирани избраните дела - есеи на Поповски, како и негови есеи, кои за првпат беа претставени пред литературната јавност. Анте Поповски беше член на Друштвото на писателите на Македонија од 1956 година, а во еден мандат беше претседател на македонската писателска асоцијација.



Тој имаше огромна почит кон македонскиот јазик и својата земја. Најспоменувана и најмногу цитирана е неговата песна „Македонија“ во која меѓу другото вели:

„Еве ја таа проста земја
Што ги научи и свездите да
шепотат на македонски
А никој не ја знае“.

Независно од мојата сакрална почит кон јазикот - се осмелив да излезам на двојбој со него. Се разбира, и овој пат победник е тој..., ќе напише Поповски во воведот кон неговата маестрална „Света песна“, која е своевиден врв на неговото творештво.

Тој велеше дека „во јазикот и во книгата е собран еден цел народ, еден цел дух“.

■ Клучниот идеолошки јазол на поезијата и на поетиката на Анте Поповски е Македонија. Неговиот циклус „Македонија“ ја крунисува умешноста на Поповски, бидејќи низ сите делови е проткаена идејата за Македонија, татковината како сонувана земја, голема по степенот на соништата и на жртвите благодарение на кои постои. Поповски ги обединува во себе минатото и современото на темелите на огромно знаење за светот и токму тоа е модерната основа на неговата поезија и поетика - вели литературниот критичар Милош Ѓорѓевиќ.

Професорката Вера Стојчевска-Антиќ се сеќава дека Анте Поповски имаше особено однегуван однос кон Библијата, кон нашата религиозна традиција, поткрепено уште и со фактот дека неговата фамилија била попowska, а потоа неговата љубопитност кон историското минато и науката го напоила личното негово творештво со

силни потенцијали на уметничко издигнување на осознајниот изоден пат.

Покрај една голема бесконечна софра, седи достоинствен старец, а името му е Коста. Поточно - дедо. Околу него многу исправени луѓе. Толку многу луѓе околу еден човек не бев видел во животот! Тој поткрenuва рака кон небесата, прави еден вечен крст, единствен крст. Во животот видов многу крстови: од камење, од железа, од зборови - таков крст: правен, создаван со нестварни сенки, а толку вечен - не сум видел!, се присетил поетот Анте Поповски во едно интервју говорејќи за интересот и за впечатокот од Библијата.

Анте Поповски почина на 1 октомври 2003 година. Неговото име значеше и сè уште значи творечко, национално, а, според своите вредности, и универзално достоинство.

Тој е еден од ретките автори што уште за време на својот живот со своето дело заслужија и се изборија да станат духовна препознатливост на едно културно милје. Стиховите на Анте Поповски се учеа наизуст, а веројатно ќе се учат наизуст и ќе се рецитираат и во иднина бидејќи тие се препознатлив вредносен код, кој ги надминува генерациските и временски рамки, ќе напише Данило Коцевски.

Неговата поезија е преведувана на многу странски јазици и сè уште се преведува и постхумно се објавува, а поетите од сите меридијани имаат мошне високо мислење за неа.

Анте Поповски е поетот на кој веднаш постхумно треба да му се додели Нобелова награда за литература. Вашата држава и поетите треба да се потрудат неговата поезија да стигне до



читателите во што повеќе земји. Неопходно е неговите стихови да се преведат и да се промовираат на многу јазици. На светот му е потребна неговата поезија, која не смее да остане затворена тука, ќе рече Кама Сивор Каманда, поет од Конго, учесник на „Струшките вечери на поезијата“ во интервју за весникот „Дневник“.

Со секој купен број на „Република“ добивате попуст од 50 денари за кино-проекции во „Милениум“

попуст
50
денари
Важи од 3.6. - 9.6.2016

КИНО МИЛЕНИУМ 3D

ПЕЕЊЕТО НА СВАДБИ Е ВРВОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Охриѓанецот Ристе Ристески е еден од двајцата македонски кандидати што итаат кон финалето на оваа сезона на „Свездите на Гранд“. Ова 21-годишно момче, кое засега паузира со студиите поради музиката, од почетокот на шоуто досега загуби дури 13 килограми, по критиката на жирито дека мора ослабне.

Верува дека за да успееш мора да вложуваш во себе, па затоа од настап до настап ја вежба својата техника, вокал, сценски настап, изглед.

Приватно, тој е момче што ги обожава „Амадеус бенд“, сака да вози велосипед, се затегнува во сала за вежбање и, како повеќето негови врсници – игра видеоигри. Тој е симпатија на Карлеуша и еден од главните фаворити за победа.

■ **Иако си студент на Техничкиот факултет во Битола, студиите по графичко инженерство во моментот ти се на мирување поради музиката. Се реши ли дали ќе бидеш инженер или пејач?**

РИТЕСКИ: Се запишав на факултет бидејќи сакав да завршам некое школо, но како што се одвиваа работите, од мали нозе се занимавам со музика и останав на тоа и повеќе ме влече, па затоа и го ставив факултетот во мирување. Документите ми се таму, па ако некогаш се решам да го продолжам, зошто да не. Сепак, музиката е тоа во што се пронаоѓам.

■ **Колку се исплати да бидеш пејач во Македонија?**

РИТЕСКИ: Солидно...

■ **Солидно за добра живејачка, солидно за добар автомобил, солидно за стан...? Солидно може да значи многу различни работи. Дали мислиш дека подобро поминуваат тие што пеат фолк или тие што пеат поп-музика?**

РИТЕСКИ: Во согласност со стилот што се пее, свири... Според мене, најдобро поминува турбофолкот, токму во овој период, некако, е најпри-

фатен. Ако сакаме да се пронајдеме во музиката мислам дека најдобар начин, најдобар избор е тоа да се работи. А, и да се пее по свадби. Овде, во Македонија, тоа е врвот.

■ **Приватно, пак, каква музика слушаш?**

РИТЕСКИ: Јас слушам сè што ми е убаво. Некојпат сум расположен да слушам и рок-музика, и англиско и српско. Сè што ми е убаво слушам. Досега најчесто каде што сум бил на настапи и момци што ги обожавам се „Амадеус бенд“ од Србија. Тие ми се омилен.

■ **А изведуваш ли таква музика на твоите настапи?**

РИТЕСКИ: Странско, искрено, не, не често, но си имам неколку песни, кои некогаш си ги пеам за моја душа.

■ **Иако редовно настапуваш, дали на свирки или на свадби, свесен си дека јавноста те запозна токму преку „Свездите на Гранд“. Не само македонските, туку и српските медиуми те сметаат за фаворит и ти предвидуваат финале. Зошто реши да се пријавиш?**

РИТЕСКИ: : Гледајќи наназад низ годините, гледајќи колку таа емисија е гледана и може да ти пружи некаква реклама и општ просперитет за градење кариера како пејач, сметав дека еден од најдобрите начини каде што можам да се промовирам како вокал е „Свездите на Гранд“. Мислам дека досега тоа се покажа така и повеќе од моите очекувања.

■ **Ве третираат ли поинаку бидејќи сте Македонци, а, сепак, во сите овие музички шоуа македонските натпреварувачи имаат, навистина, добар пласман?**

РИТЕСКИ: Според мене, сè се заснова на интерес. Значи, колку повеќе е прифатено шоуто и продукцијата, значи колку поголем број држави и публика, толку подобро е и за нив, а и за пејачите во таа продукција. Исто се третирани сите, е сега, нормално, ова е натпревар – ако те бива те бива, ако не – не.



■ **А постои ли некоја суета меѓу кандидатите, се однесуваат ли, можеби, и малку непријателски? Сепак, пред камерите е едно, а зад сцена...**

РИТЕСКИ: Не, баш зад сцената е кул. Се дружиме, ќе се пошегуваме. Сепак, цел ден се снима емисијата и тука сме сите заедно. Баш е позитивно, па кога ќе излезеш на сцена, има позитивна мисла.

■ **Имаш можност да си оценуван од големи балкански ѕвезди. Кој е најдобриот совет што си го добил од жирито?**

РИТЕСКИ: Критика. Критиките што ги добив уште во првиот круг, техничките забелешки на изведбите, на кои потоа обрнав внимание. Ги извежбав тие работи, кои и тие сметаа, а и јас увидов дека се погрешни кај мене. Покрај тоа, ми го посочија изгледот, ми кажаа дека имам вишок килограми и се потрудив и тоа да го подобрам.

■ **Јелена Карлеуша јавно кажа дека си ѝ симпатија. Дали тие членови на жирито со кои сте слободни и сте на „ти“, се однесуваат поинаку кога ќе се исклучат камерите? Многу работи сме виделе во емисија, но сигурно постојат и многу работи што не го преживеале монтирањето.**

РИТЕСКИ: Не се дрски, напротив. Кога ќе се сретнеме во шминкерни-


цата, ќе нè застанат, ќе нè посветуваат. „Дајте сè од себе“, ни зборуваат, нè мотивираат, ни даваат совети како „Не прави го ова“... Тие се веќе ѕвезди, тие се на врвот на својата кариера, ние сме тука да се обидеме да стигнеме до тоа, да станеме како нив. Пред настап токму тие совети ни даваат поголема самоверба за сцената.

■ **Додека сте во шоуто постојано сте и на телевизија, во медиуми, публиката вреска по вас. Но голем број од финалистите, па и победниците од ваквите шоуа, независно дали е тоа балканско, американско, англиско шоу, ги снемива брзо по крајот на сезоната. Каков е твојот план? Што ќе направиш за да не те снајде истата судбина?**

РИТЕСКИ: Засега, барем во овие два месеца што остануваат до крајот на шоуто, здравје, ако успеам да влезам во финале, или до каде и да стигнам, ќе бидам посветен на шоуто. Потоа, планирам да вложувам во себе, во песна, во видеоспот. Сега нема доволно време да преземам нешто такво, поради постојаните патувања. Чекам да заврши шоуто и да видам какви резултати ќе донесе. Инаку, како што кажав, мораш да вложиш. Народот да те следи, да си актуелен, за да не останеш баш – инстант ѕвезда. ■

Најдобро поминува турбофолкот, токму во овој период, некако, е најприфатен. Ако сакаме да се пронајдеме во музиката, мислам дека најдобар начин, најдобар избор е да се работи тоа

Пишува | Марина Косиовска



ВИЕНА, ГРАДОТ НА КУЛТУРАТА И НА ЖИВОТНИОТ СТИЛ

Виена е главен град на Австрија и воедно најголем град со повеќе од 1,7 милион жители. Градот изграден на бреговите на реката Дунав, исто така, сам по себе претставува една од деветте федерални држави на австриската федерација

Пишува | Маја Косићовска

Градот е поделен на 23 области. Германскиот јазик е официјален јазик во Австрија и го зборуваат 98 проценти од жителите. Во оваа европска држава се признаени и неколку малцински јазици: словенечки, хрватски, српски, турски, унгарски, словачки итн. Речиси сите жители на Австрија зборуваат и англиски јазик, што, навистина, го олеснува животот на туристите. Кога се шетате низ улиците на Виена, буквално, имате впечаток дека сте во срцето на Европа. Градот што со векови е симбол за европската култура, урбанистичките погледи и високиот стил ве вози низ традицијата, ви ги подразнува фантазиите.

Виена има богата историја како главен град на монархија и многу историски згради и музеи. Еве неколку атракции, но имајте на ум дека за поубава обиколка на

Виена ви се потребни барем пет цели дена и тоа во пролет или на есен, кога прошетките се многу попријатни отколку во лето. Патниот сообраќај е совршено организиран. Нема простор за застој и за прекршоци, па секогаш можете да пристигнете навреме до саканата дестинација. Виенската архитектура се карактеризира со разновидни стилови, кои датираат од многубројните историски епохи.

Кога сте во Виена посетете ги катедралата „Свети Стефан“ и двата најпознати музеја, Музеј на применети уметности и Албертина, како и Шенбрун, некашната летна резиденција на Хабсбурговците во која Франц Јосиф се оженил за кралицата Сиси. Спектакуларниот Шенбрун има околу 1.400 простории, а вниманието привлекуваат и неговите величествени градини поради кои често го нарекуваат

и мал Версај. Цената за влезница со водич изнесува 18,90 евра. Лихтенштајнскиот музеј се наоѓа во палатата Лихтенштајн во која се наоѓа и најзначајниот дел од колекцијата на Петер Паул Рубенс.

Во центарот на Виена доминира палатата Хофбург, која до 1918 година се сметала за седиште на Хабсбуршката монархија. Низ времето, овој простор се доградувал и надградувал, па во царскиот комплекс денес се наоѓа и Музејот



за природни науки, делови од Музејот за историја на уметноста, Етнолошкиот музеј, Музејот на кралицата Елизабета, Австриската национална библиотека и многу други културни задоволства. Посетата чини 12,50 евра. Ако сакате да ја видите целата Виена одеднаш, качете се на панорамското тркало во состав на забавниот парк „Пратер“. Станува збор за градба висока 65 метри изградена во 1897 година, која ви обезбедува возење во траење од 20 минути, но и можност за да направите фантастични фотографии. Цената за влез во Рајсенрад изнесува 9,50 евра.

Виенската државна опера е најпознатата австриска оперска кука, но и една од најважните во цела Европа. Во текот на целата година во ова седиште на барокната опера и современиот музички театар настапуваат Виенската симфонија, Радискиот симфониски оркестар на Австриската радио-телевизија, хорот на Арнолд Шoenберг и многу славни гости. Во зависност од претставата, билетите чинат од 15 до 230 евра.

Виена е позната како градот на валцерот, градот на баловите. Повеќе од 300 балови се одржуваат секоја година во Виена, од кои 150 се запишани во официјалниот календар на балови. Најинтересно е тоа што сите тие балови се одржуваат во период од три месеци, од јануари до март, што значи по повеќе од три бала дневно. Повеќето од нив се организирани од страна на градот Виена, но има и такви што се поддржани од некоја црква или институција. Како и да е, сите се отворени за јавноста.

Виенската зоолошка градина е најстарата зоолошка градина во светот, отворена е во дамнешната 1792 година како дел од Шенбрун и претставува единствен спој на култура и на природа во која е можно да се разгледаат 700 животински видови. За деца на возраст до шест години влезот е слободен, постарите деца плаќаат дневна карта од осум евра, а возрасните 16,50 евра.



ВРЕМЕТО ВО ВИЕНА

Пролетта почнува кон крај на март, летото во Виена е обично топло. Времето во јуни е умерено и сончево. Во јули и во август температурата достигнува до 35 Целзиусови степени, но летото во Виена е пријатно. Есента почнува околу септември, но ја карактеризираат топли и сончеви денови. Зимата во Виена може да биде само над 0 Целзиусови степени.

НОЌНИОТ ЖИВОТ ВО ВИЕНА

Забавата најлесно ќе ја пронајдете во самиот центар каде што се сместени многубројни популарни клубови и барови. Меѓу клубовите најпознати се „Волксгартен“ и „Пасаж“. За време на топлиите денови многумина одбираат да ги посетат многубројните кафулиња и барови сместени на Дунав. Но мора да нагласиме дека за нашиот стандард излегувањата во Виена

се прилично скапи. Половина литар точено пиво чини од четири ева, па нагоре, цените на жестоки пијалаци во клубовите и во баровите почнуваат од околу пет евра, додека за коктел ќе треба да одделите осум евра. Општо правило е дека влезот во баровите не се наплаќа, додека за влез во попознатите клубови ќе треба да одделите од шест до 12 евра. ■



Каква би била посетата на Виена без уживање во славната захер торта? Захер тортата од бисквити, чоколада и од мармалад од кајсии е дело на виенскиот слаткар Франц Захер и може да се проба во градот. По изворниот рецепт се подготвува во хотелот „Захер“, а целата торта може да се купи по цена од 23 евра.

ПАЗАРУВАЊЕ ВО ВИЕНА

Дуканите преку недела работат од осум часот наутро до 19 часот попладне. Во сабота од 9 часот наутро до 18 часот попладне, а во недела се затворени. Хуманитарните акции се вообичаени во Виена. Некои од дуканите одделуваат дел од приходите за социјални програми.

Водата за пиење во Виена е единствена во Европа. Низ градот водата тече низ аквадукти од планините што се наоѓаат околу 100 километри јужно до Виена. Системот за снабдување со водата е изграден за време на владеењето на царот Франц Јозеф и ја снабдува Виена со висококвалитетна вода без хлор, кој е многу поквалитетна и од пакуваната вода. Така што, доколку го посетите овој град, не е потребно да купувате вода, можете едноставно да пиете вода од чешма, освен ако не сакате минерална вода.

ТРЕНД

МОДНИ ДОДАТОЦИ ЗА ОВА ЛЕТО



ШАЛОВИ И МАРАМИ

Марамите и шаловите се едни од хитовите за ова лето. Може да послужат како моден додаток или дополнителен слој за облекување за постудените вечери. Најмодерни се светлите бои, а оваа сезона тоа се белата, крем-бојата и пастелните бои. Со шалот може да ги покриете рамениците ако сте облекле фустан на тенки прерамки. Шалот може да го употребите и како ремен, да го врзете околу половината. Може да ги носите и врзани околу вратот, на плажа, да ги заврзете околу главата или на некој друг начин.



Со модните детали секоја комбинација може да се претвори во модерен изглед

За да ја обновите или освежите пролетно-зимската гардероба, треба да набавите неколку неодоливи модни додатоци кои гарантираат успешна комбинација. Деталите се неизбежни, без разлика дали станува збор за накит, чанта, ремен, шапка или лента во коса, ако сакате да бидете модерни.

Со очилата за сонце, исто така, може да се постигне посебен впечаток, а вистин-

скиот избор на квалитетни и модерни очила за сонце одлично се вклопува во секој стил на облекување.

Со модните детали секоја комбинација може да ја претворите во модерен изглед. Затоа во својот шкаф, независно од годишното време, мора да имате додатоци со кои ќе ги решите секојдневните модни двоумења, но и целосно ќе го смените својот изглед.



АТРАКТИВНО



ТОРБА СО РАЧКИ

Оваа пролет и лето кога се во прашање торбите, навистина има богата понуда. Во колекциите преовладуваат чанти во вид на квадрат и чанти со рачки. Чантите со рачки се одличен избор за сите градски комбинации. Може да бидат во неколку варијанти и големини. Може да бидат мали, кожени, со кратка рачка која може да биде во различна боја. Младите генерации сакаат да носат чанта со средна големина, која може да се носи преку раменици и е одлична за урбана прошетка.

НАКИТ

Вистинско освежување на пролетните и на летните комбинации се ферданите или алките во живи бои. Тие може да бидат во тиркизна или во корална боја. Неколку сезони по ред е во мода да се носат повеќе алки одеднаш. За секоја комбинација одговараат сребрени или црни алки во повеќе нијанси. Оваа година стилистите советуваат на една рака да се носат повеќе алки од ист модел во различни нијанси.



ОЧИЛА ЗА СОНЦЕ СО ЕФЕКТ НА ОГЛЕДАЛО

Оваа сезона се хит очилата за сонце што имаат ефект на огледало. Исто така, ќе се носат и рамки со ретро-стил, но и очила за сонце кои се преголеми. Се враќаат очилата за сонце што се носеа во 70-тите и 80-тите години на минатиот век. Пак се носат „ленонки“. ■



АМБЕР ХЕРД

Име:
Амбер Лора Херд

Родена:
22 април 1986 година,
Остин, Тексас, САД

Професија:
актерка

Сопруг:
Џони Деп



Амбер Лора Херд е родена во Остин, Тексас. Таа првата филмска улога ја има добиено во 2004 година во спортската драма „Најдобриот тим“, по што следуваа помали улоги во филмовите „Северна земја“ (2005) и „Машки алфа“ (2006). Во 2006 година, таа ја игра главната улога во хорор-филмот „Сите момци ја сакаат Менди Лејн“, а потоа во серијата „Скриени палми“, која во 2007 година се емитува на телевизискиот канал „Си-Ви“. Вниманието на јавноста го привлече во 2008 година со улогите во акциската драма „Никогаш не откажувај се“ и во комедијата „Ананас експрес“. Таа, исто така, е позната и по улогите во филмовите „Зомбиленд“ (2009), „Дневникот за опивање“, „Лудо возење“ (2011), „Денови за убиство“ (2014), „Врелиот Мајк 2“ и „Данка“ (2015).

Деновиве е актуелна и со барањето развод од познатиот холивудски актер Џони Деп. Двојката е во брак 15 месеци. Младата Херд во своето барање за развод тврди дека Деп физички ја малтретирал, па во судницата како доказ приложи и фотографии со модринки по лицето. ■



Преод | Ана Цвешаноска

LED BAY LIGHT - LOTUS
Full Range Industrial Lighting Solutions
Power: 40W - 230W

LPS
LIGHT POWER SOLUTIONS

info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13

impuls **SHEENLY**
www.i-impuls.com.mk www.sheenly.com

Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo

Long Life 60,000 hours • Dimmable • 5 years Guarantee • IP65 • 115Lm/W

LED BAY LIGHT - LOTUS
Full Range Industrial Lighting Solutions
Power: 40W - 230W



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13

impuls **SHEENLY**
www.i-impuls.com.mk www.sheenly.com

Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo



avicena лабораторија

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
Совршенството ни е во крвта



- БОЛКИ ВО СТОМАКОТ • ПОДУЕНОСТ • ЗАПЕК • ПРОЛИВИ
- ГЛАВОБОЛКИ, МИГРЕНА • БОЛКИ ВО ЗГЛОБОВИ
- КОЖНИ ПРОМЕНИ • ХРОНИЧНА ПРЕКУМЕРНА ТЕЖИНА

ДАЛИ ПРИЧИНАТА ЗА ВАШИОТ ПРОБЛЕМ Е **ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА?**
Понекогаш, одредени лица имаат невообичаена реакција кон одредена храна или состојка од храна!



- ✓ **ТЕСТ СО КОЈ СЕ ОДРЕДУВА МОЖНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ПРЕКУ 90 ВИДОВИ ХРАНА ИЛИ СОСТОЈКИ ОД ХРАНА ОДЕДНАШ!**
- ✓ **ЦЕЛОСНО ИСЧЕЗНУВАЊЕ НА СИМПТОМИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА ПО ДИЕТА БАЗИРАНА НА РЕЗУЛТАТ ОД ТЕСТ ЗА ИНТОЛЕРАНЦИЈА.**

Локација 1 - Комплекс Македонија (спроти Алумина)
Бул. 8 Септември бр. 2, Лок. 1, 1000 Скопје
тел: 02/3179 001, 075 211 406; факс: 02/3177 130; e-mail: lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром
Бул. Јане Сандански бр. 7, Лок. 4, 1000 Скопје
тел: 02/24 77 345; факс: 02/24 77 347; e-mail: lab2@avicenalab.com.mk

www.avicenalab.com.mk



КОВАНТО ЖЕЛЕЗО Е ПОВТОРНО ВО МОДА

Иако сме навикнати да го гледаме на терасите, мебелот од ковано железо е многу погоден за комбинирање со разни стилови - класичен, модерен или рустичен, така што често е присутен и вешто вклопен во современите ентериери.

Спална соба – Делот од креветот каде што се ставаат перниците може да биде детаљот што ќе биде изработен од ковано железо. Рамката на креветот може да биде изработена од дрво заради удобност и практичност.

Креветот што целосно е направен од ковано железо, има модерни линии и дизајн кој може да се вклопи во современ ентериер.

Во случај да поседувате кревет кој не сакате да го замените, а сакате да внесете парче мебел од ковано железо, поставете мала масичка од овој материјал која ќе го замени нокното орманче.

Дневна соба и трпезарија – Во дневната соба е доволно клуб-масата да биде од ковано железо, со стаклена плоча или плоча од гранит или мермер. Интересен детаљ е и масичка која има висина малку поголема од стандардната, а може да биде поставена наместо комода во дневната соба или во претсобијето.

Многумина стравуваат дека доколку внесат и столови и маса во домот, ќе се создаде студена атмосфера. Со убаво тапацирани седишта или со интересна декорација на масата, ќе се добие уникатна трпезарија.

Оградата на скалите од ковано железо може да биде еден од најубавите детали во ентериерот. Може да се поврзе со некое парче мебел од истиот материјал или, пак, да биде единствен и засебен елемент во ентериерот, кој повторно ќе ве изградува при секое влегување во домот.

Доколку просторот не ви дозволува, а сакате да уживате во кованото железо, тоа задоволство може да ви го понуди лустер во трпезарија, столна ламба во дневната соба, огледало во бањата или закачалка во претсобијето. ■



НЕГА НА НОКТИТЕ НА ВАШЕТО КУЧЕ

Негата на ноктите на вашето куче треба да почне колку што е можно порано, односно на многу рана возраст. Па, така, веќе на возраст од два месеца првпат ги сечеме ноктите. За сечење на ноктите на кучињата користиме специјални ножички за сечење нокти кај кучиња, а додека се кутрињата мали и нивните нокти се сè уште меки можеме да користиме ножички

Доколку ноктите се бели, многу лесно се проценува до каде смее да се пресече нокотот бидејќи крвната жила е видлива. Но кај црните нокти крвните жили не се видливи, па е потребно одредено искуство за да се процени до каде смее да се скрати нокотот. Сечењето на ноктите голем број сопственици го прават сами, а дел кај ветеринар. Самата постапка е безболна



доколку се знае до каде да се исече нокотот, но бидејќи се допираат шепите на кучињата, кои се еден од најчувствителните делови на телото, тие често се спротивставуваат на оваа постапка.

Ветеринарите советуваат колку што е можно на порана возраст да се почне со сечење на

ноктите за да не се јавуваат вакви несакани ситуации.

Ноктите кај возрасните кучиња се подебели и тврди. Посебно тоа е случај кај големите раси на кучиња, па доколку немате соодветни инструменти, сечењето нокти ќе биде потешко.

Откако ќе ги скратите ноктите препорачливо е, доколку вашиот миленик е мирен и стрплив, благо да ги скратите ноктите со турпија. Обработката со турпија се врши поради тоа што често по сечењето на ноктите дел остануваат остри. Обрнете посебно внимание на петтиот прст, кој многу често може да израсне многу голем и да зарасне во кожа и во такви случаи предизвикува одредени компликации, кои мора да се третираат хируршки. ■



БАЛКОНСКИ ЦВЕЌИЊА

Цвеќињата што успеваат на балконите се размножуваат релативно лесно и сакаат добро осветлени места. Ако балконот е на јужна, југозападна или на југоисточна страна, на него најдобро ќе вирее цинија, астрот, петунија, невен, вербена. Соодветни видови за балкон на северна страна се латинката, целозијата, грамофончето. Тие се садат од семе, од кои се прави расад. Повеќегодишните и двегодишните видови, како виолата, саксифрагата, здравецот, паричката, исто така, се погодни за уредување на балконот. Најдобра почва за балконски растенија е комбинација од обична почва, добро гниено ѓубриво и шумска почва од изгниени лисја од бука во еднаков сооднос. Може да се додаде и малку песок. Најчесто се засадени во пластични саксии или жардиниери кои се прицврстуваат за прозорците или за балконите. На дното е потребно задолжително да бидат направени најмалку 4 дупки за отцедување на вишокот вода. Во текот на летото цвеќињата на балконот треба да се наводнуваат секој ден, најдобро рано наутро и навечер, откако сонцето ќе се скрие. Но, треба да се внимава на задржување на водата во саксии или жардиниерите бидејќи во таква ситуација корените најлесно може да гнијат. Сувите листови и прецветаните цветови задолжително треба да се отстрануваат за да бидат здрави и да изгледаат растенијата добро. Потхранување на балконските растенија треба да се врши најмногу еднаш во месецот. Ако балконот е во сенка, растенијата треба да се во богата почва со хранливи материи. ■

БАВАРСКИОТ ГИГАНТ СЛАВИ ЈУБИЛЕЈ


БМВ ГО ПРЕТСТАВИ „М6 КУПЕ“ ПО ПОВОД 100. РОДЕНДЕН

По повод прослава на 100-годишнината од своето постоење, германската компанија за производство на луксузни автомобили БМВ подготви уште една специјална верзија, која е наменета за јапонскиот пазар

Подготви | Бојан Момировски

БМВ минатиот месец го претстави „и3 карбонајт“ во рамки на прославата на големиот јубилеј, а сега веќе се појави и новиот модел „М6 купе“. Се работи за вкупно шестиот модел со кој се одбележува роденденот. Од фабриката најавуваат дека ќе бидат произведени само 14 автомобили, кои ќе бидат во златножолта боја (Остин).

Тоа што го прави ова „БМВ М6 купе“ посебно е зголемувањето на силата на 4,4-литарскиот мотор со осум цилиндра од 560 на 600 коњски сили, која ќе се пренесува преку седумстепенит автоматски менувач со две квачила. Покрај коњските сили, зголемен е и најголемиот вртен момент од 680 на неверојатни 700 њутн-метри.



Кога се работи за карактеристиките „М6 купе“ за јапонскиот пазар од 0 до 100 километри на час забрзува за 3,9 секунди, а максималната брзина изнесува 305 километри на час благодарение на пакетот „М-драјв“.

На ова купе се монтирани 20-инчни суперлесни црни М-банджи произведени од алуминиумска легура, кои носат гуми со димензии 265/35 ЗР20 напред и 295/30 ЗР20 одзади. Сите 14 автомобили ќе добијат компоненти произведени од карбонски влакна како црна решетка за ладилникот во облик на бубрег на која ќе стои знакот „М6 компетишн“.

Внатрешноста е, исто така, богато украсена. Рачката од менувачот е произведена од карбонски влакна, седиштата што се местат електронски се обложени со црна мерина кожа сошита со жолт конец, а е вграден моќен аудиосистем од 1.200 вати со 16 звучници. На праговите се поставени специјални ознаки на моделот.

Цената е многу висока за наши услови и изнесува 190.000 евра. ■



ЖАРКО РИСТОСКИ ОДБОЈКА



УСПЕШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НЕ ОБВРЗУВААТ ДА ПРОДОЛЖИМЕ СО ИСТОТО ТЕМПО

Македонија оваа сезона ќе настапува во Европската лига со пет нови имиња, што претставува голема промена. Со каков епилог ќе ја завршиме третата година ќе видиме на крајот од двата турнира, вели селекторот на македонската одбојкарска репрезентација

Разговараше | Бојан Момировски
Фоџо | Дејан Сџанчевски

Македонската одбојкарска репрезентација во летниот период трета година по ред ќе настапува во Европската лига. По двата успешни настапи и освојувањето на сребрениот медал од минатата сезона, подготовките за новата сезона почнаа со проблеми и со откажување на некои стандардни првотимци. Селекторот Ристоски во разговор за „Република“ посочи дека репрезентацијата мора да оди натаму и дека секој е заменлив. Подготовките течат во

најдобар ред и повторно се очекува блесок на неговите избраници и обид и оваа година да се пласираат на завршниот турнир во Бугарија.

Македонската одбојкарска репрезентација ги почна подготовките за учество во новото издание на Европската лига. Иако некои стандардни првотимци се откажаа, почетокот почна добро бидејќи во репрезентацијата се приклучија и капитенот Ѓоргиев и браќата Симовски.

РИСТОСКИ: Оваа сезона македонската одбојкарска репрезентација по третпат ќе учествува во Европската лига. Во изминатите две години направивме голем чекор напред гледано од аспект на резултатите

што ги постигнавме. Со самото тоа тие резултати ја обврзуваат оваа генерација и мене како селектор да продолжиме со истото темпо и да направиме уште поголем успех. Подготовките ги почнавме со 10 одбојкари од повиканите 16, а подоцна ни се приклучија и капитенот Никола Ѓорѓиев и браќата Јовица и Дејан Симовски. Капитенот поради болест не можеше да ги почне подготовките од првиот ден, а браќата Симовски сè уште имаа клупски обврски во францускиот шампионат. Со доаѓањето на, како што би се рекло, столбот во составот, практично го комплетираме составот на репрезентативци што ќе го понесе главниот товар во овогодишната Европска лига. Првичните тренинзи ги направивме во Маврово, каде што бевме десетина дена, и на кои беше ставен акцент на физичката подготовка на репрезентативците. Периодот е краток за подготовки и во Маврово моравме да комбинираме и со техничко-тактички ангажман на репрезентативците. До почетокот на лигата ќе бидеме во Скопје, каде што, освен работа со топка и подигнување на формата на терен, ќе продолжиме и со подготовки во сала за вежбање. Освен тоа, ќе ги следиме и противниците и ќе гледаме видеа за да можеме добро да ги анализираме противниците.

« Оваа сезона имате доста измени во составот, односно недостигаат неколку репрезентативци од стандардниот состав. Кои се причините и дали тие целосно се повлекуваат од репрезентацијата? »

РИСТОСКИ: За жал, дел од репрезентативците се откажаа во пресрет на подготовките. Последното откажување беше од искусниот и стандарден првотимец Владо Милев, кој ни се заблагодари и ни кажа дека не може да одговори на нашиот повик и не може да биде дел од репрезентацијата. Минатата сезона по завршувањето на Европската лига од активно играње одбојка се повлече Вук Карановиќ, искусниот Ѓорѓевски се пензионираше од дресот со националниот грб, додека Ристо Николов веќе подолго време не е дел од македонската репрезентација.

Александар Милков и Николов учествуваа во првата сезона во Европската лига во 2014 година, но



и Милков веќе не е со нас. Покрај повлекувањата на дел од репрезентативците, имавме несреќа со повредата на Манџунков, која ја заработи во финалот од македонското првенство. Со ова неиграње на неколку стандардни репрезентативци македонската репрезентација ова година трпи многу. Ние за оваа сезона речиси немаме комплетна поставка која соодветно може да одговори на предизвиците. По сите тие откажувања, ја искористивме таа пригода за да повикаме млади играчи, односно репрезентативци на селекцијата до 18 години, што, всушност, претставува и едно освежување и подмладување на редовите. Во сениорскиот состав се повикани Панов, Николовски и Илиев. Ако ги вклучиме и малку постарите Дејан Симовски и Иван Андонов, Македонија во сезоната 2016 во Европската лига ќе настапува со пет нови имиња, што претставува голема промена. Со каков епилог ќе ја завршиме третата година, ќе видиме на крајот од двата турнира.

« Оваа сезона Европската лига е со изменет начин на натпреварување. Ќе се организираат два турнира. Еден од тие ќе се организира во Скопје, што е предност за оваа изменета репрезентација. Кои се очекувањата? »

РИСТОСКИ: Точно е тоа, оваа година Европската лига ќе се игра во турнирски систем. Во нашата група се и Бугарија, Албанија и Данска. Прво ќе се одигра турнирот во Бугарија, која ќе биде домаќин и на завршниот турнир. Мечевите ќе се играат во Варна од 10 до 12 јуни, а шест дена подоцна организатор ќе бидеме ние во арената „Борис Трајковски“. Со

самото тоа што Бугарија ќе го организира завршниот турнир, таа е привилегирана и ќе биде учесник на самата завршница. Според правилата на европската куќа на одбојката, двете првопласирани репрезентации во групите ќе учествуваат на завршниот турнир и една од двете второпласирани. Меѓутоа, доколку Бугарија биде прва во нашата група, тогаш Македонија и како второпласирана може да учествува на завршниот турнир и да го потврди успехот од минатите сезони.

Сепак, противниците во групата многу сериозно се подготвуваат за овогодишната Европска лига. Македонија има сериозна задача и оваа сезона да стигне до самата завршница иако треба да настапи со сосема нови играчи кои досега не добиваа голема минутажа. Сакам да потенцирам дека ние не се предаваме однапред и со искусните Ѓорѓиев, Симовски, Јосифов и двајцата техничари ќе атакуваме на едно од првите две места.

« Покрај проблемите со играчкиот кадар за оваа сезона, вие како селектор се соочувате и со сериозен проблем поврзан со одигру-



вањето на пријателските средби. Веќе имате неколку откажувања од други репрезентации и дали може да се случи да почнат натпреварите во Европската лига без ниту еден подготвителен натпревар?

РИСТОСКИ: Пријателските натпревари многу значат во подготовките. Вакво нешто ни се случи и првата сезона во 2014 година, но што е тука е. Имавме договорено пријателски натпревари со соодветната репрезентација на Црна Гора, но во последен момент тие се откажаа бидејќи сакаа да играме на нивен терен. Тоа за нас е проблем бидејќи ќе изгубиме многу денови во пат и ќе ни недостигаат тренинзи за да ја воиграме екипата. Репрезентацијата на Албанија, нашиот противник во групата, го искористи тоа и се согласи со условите од црногорскиот сојуз бидејќи треба да патува само стотина километри за да стигне на натпреварите. Ќе се обидеме на една недела од почетокот на Европската лига да одиграме два меча со репрезентацијата на Тунис, која, исто така, ќе го искористи овој период за да се подготвува во Бугарија и ќе одигра два меча со домашната селекција. За тоа сè уште не можам да кажам ништо бидејќи чекаме одговор од нивната федерација.

За разлика од нас, нашите противници сериозно се подготвуваат веќе половина година. Тие по новогодишните празници речиси секој месец имаат собир и играат пријателски натпревари. Па, слободно може да се каже дека се фаворити во натпреварите со нас.

Сепак, можам да кажам и да ја потврдам решеноста на сите репрезентативци дека ќе одиме на победа на секој натпревар. Нема



предавање однапред и со ангажирана игра и цврста желба може да се стигне до повторување на успехот од минатото.

Ние ќе атакуваме на првото место во групата бидејќи Бугарија како сигурен патник на завршниот турнир нема големи аспирации во првата фаза од Европската лига. За такво нешто ќе мора да се надминеме себеси, но јас верувам во моите избраници и во тоа дека кај нив нема да изостане гладта за успех и за позитивен резултат.

« По завршувањето на Европската лига и на квалификациите за Европското првенство во 2017 година, Македонија многу лесно може да остане без иднина во одбојката. Има сè помалку клубови што не можат да извадат квалитетни играчи, идни репрезентативци. Каде го гледате решението за овој сериозен проблем? »

РИСТОСКИ: Во Македонија во последните неколку години клубовите не работат со млади категории или воопшто немаат младинска школа. Која е причината за тоа не знам, тоа треба да го одговораат раководните лица во клубовите. Можеби една од

поголемите причини е немањето основни услови за тренирање процес во текот на целата година. Недостигаат комплетни подготовки на екипите во сениорска конкуренција, а не, пак, на младите вљубеници во одбојката. Недостигаат натпревари во текот на една сезона, нема термини во салите, реквизити, топки, мрежи, патики, дресови. Сето тоа ги одвраќа младите од тренирањето одбојка. Повеќе се насочуваат кон ракометот или фудбалот. Според моето искуство и академијата што ја имам во Скопје, интересно е тоа што сè повеќе девојчиња сакаат да тренираат одбојка. Интересот е огромен и е многу поголем отколку за машката одбојка. Во Скопје работат неколку одбојкарски приватни школи, меѓутоа повеќето се само за женска одбојка. Затоа, ако се гледа некаква перспектива во блиска иднина во одбојката во Македонија, тоа би било во женската одбојка. Додека за машката ситуацијата е компликувана. Излез од таквата ситуација гледам, прво, во вложувањето натчовечки напори за да може нашата држава дури пет-шест години по пензионирањето на оваа генерација сениорски репрезентативци да се надева на враќање на успехите кои ги имаме сега. ■

ВРЕМЕПЛОВ

■ 3 јуни 1924 година

Почина Франц Кафка, чешки писател, еден од водечките писатели на германски јазик од 20 век. Во своите најпознати дела, романите „Процес“ и „Замок“, како и новелата „Преобразба“, Кафка говори на теми како корупцијата на бирократите, алиенацијата и немоќта на поединецот да влијае врз општествените случувања.

■ 4 јуни 1917 година

Доделени се првите Пулицерови награди во САД. Пулицеровата награда се смета за највисоко признание во новинарството во печатените медиуми.

■ 4 јуни 1917 година

Почина Јордан Николов Попиванов, македонски просветен деец, учесник во македонското револуционерно движење и член на Македонската револуционерна организација.

■ 6 јуни 1944 година

Денот Д: Над 155.000 американски, британски и канадски војници се истоваруваат на плажите на Нормандија. Почнува операцијата „Оверлорд“ за продор на сојузниците во западна Европа.

■ 6 јуни 1922 година

Почина Павел Христов Севел, македонски револуционер. Во 1921 година заедно со Александар Протогеров склучил договор со албанските револуционери, на чело со Хасан Приштина, за заедничка борба против српската власт во Вардарска Македонија и Косово. Според договорот, Албанија требало да ги добие Косово и Новопазарскиот санџак, Македонија да стане независна држава уредена како федерација, а за Дебарскиот санџак било одлучено да се спроведе референдум.

■ 8 јуни 1905 година

Во Велес е роден Стефан Гајдов, македонски композитор, диригент и педагог од првата генерација македонски музички дејци.

АВТОР: НИКОЛА ПЕТ- КОВСКИ	ТРИ- ЦИФРЕН БРОЈ	ЗЕРКА ОД ЗБОРОВИ ОБЛАСТ НА ЕДНА ЗЕМЈА (МН.)	Г	П	ГРАД ВО Ј.А.Р. АРТИСТ- КАТА ГАРДНЕР	ЛИЧНА ЗАМЕНКА	ПОЛИТИ- ЧАРОТ ВАЛДМАН	НАУКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ ПРЕЧКИ ВО ГОВОРОТ	ПЕЈАЧКА- ТА СПА- СОВСКА
ТУТОР (МН.)									
ТВ АПАРАТ САД ЗА ПЕРЕЊЕ (МН.)									
К						ТУРПИЈА ЛИЧНА ЗАМЕНКА			
ПИСАТЕЛОТ МАТАВУЉ					ПРЕСТОЛ "ДЕМОКРАТ- СКА РЕПУБ- ЛИКА АВ- ГАНИСТАН"				
МАЛА ЕКС- ПЛОЗИВНА НАПРАВА							ПЕТАР АР- СОВСКИ		
П							ТАНЗАНИС ПОЛИТИЧАР ЦУЛИУС		
ДАВАЊЕ ПАРИЧНА ПОМОШ ОД БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА									НАШ ПОКОЕН ПОЕТ И ПИСАТЕЛ БОРЧЕ
Д						СЛИКАРОТ МУРТИК РОБИЈА ПРИСИЛНА РАБОТА			
ДОПАТА					ГРАД ВО ГЕРМАНИЈА				
СРПСКИ АРТИСТ КОМИЧАР АЛЕКСИЌ					АПЛАТИНСКА ТЕКСТИЛ ИНДУСТР.				
"ДИПЛОМ- РАН ИН- ЖЕНЕР АР- ХИТЕКТ"				ПАТ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ СО ДРВЈА АРТИСТ					
ЕЛЕКТРОН		ВИД ЈАДЕЊЕ ЛЕСНА НАСТИНКА							
СТАЛЕ ПОЛОВ			АВТОМОБ. РОЗБЕРГ (ТАТКОТО)					АМПЕР	
ВИД КАПА			ЦРВЕНИЛО НА КОЖАТА					ГРАД ВО РУСИЈА	
Б							БАЛИНТ НАГ		
ШПАНСКИ ФУДБАЛЕР ФЕРНАНДО							АНТИЧКИ ГРАД ВО М. АЗИЈА		
						СТРАК ВИНОВА ЛОЗА			
						ЗАВР- ШЕТОК			
ПРАЖИ- ТЕЛ НА БАЛКАНОТ				ДЕЛ ОД АГОЛ					
				ПРВАТА БИБЛИСКА ЖЕНА					
ДРУМ ЦАДЕ			МАЛИ КИЛОВИ НА БОГОТ БРОС						
			ЛИТАР						
ВИД ЦВЕКЕ									СИМЕНС
МАРКА КАМИОНИ				ФУДБАЛ- СКИ ТИМ ОД ХО- ЛАНДИЈА					

РЕШЕНИЕ: СТАРАТЕЛИ, ТЕЛЕВИЗОР, КОРИТА, ЕЛЕ, СИМО, ТРОН, ПЕТАРКА, ПЛ, ПОТИРАЊЕ, ДУПИЈА, ЕРО, МИЛА, ТРИР, ДИД, АЛЕЈА, Е, САТАРАШ, СИ, КЕКЕ, А, ВЕРЕТКА, БН, ТОРЕС, ТРОС, ИЛИР, КРАК, ПАТ, ЕРОТИ, ЕДЕЛВАЛС, ТАМ, АДАКС

ЗА ДОМАТИТЕ И ЗА ГРЦИЈА

Здраво, телефанатици. Сигурно неделава некаде ве дочекаа шокантните наслови со доматиите и Грција. До толку ја имаше веста насекаде што секој момент очекував да ми излезе од некаде. Нешто како Марјана Станојковска по телевизииве.

Најинтересни секогаш ми се оние што на ваквите наслови реагираат со: ај, да видам сеа што ќе праите провинцијалци/селјаци/голтари/македончиња (и тоа „м“ со мала буква, нели). Тие коментари најчесто и доаѓаат од провинцијалци/селјаци/голтари/македончиња...

Не гледам што е проблемот со доматиите. Што ти пречи ако некој си носи домати? Може си има бавча, купува на пишанка, со бонови...па да му се невиди, може баш само тие домати од таа продавница ги сака. Негов проблем!

Во тој поглед, кој е тука поголемиот провинцијалец/селјак/голтар/македонче ако не си ги гледа својот чадор и лежалки, туку го гледа комшијата.

Извини аристократио, проценето е дека Грција има од 1.200 до 6.000 острови, од кои туризмот е развиен на повеќе од 200. Најдете некој каде што нема да ве навредуваат доматиите на Македонецот!

Малиот брат

facebook

Ајде да ги направиме скинатите хулахопки модерни и да решиме еден од најголемите проблеми во човештвото

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Колку саати треба да седат гостите пред да им дадеш да платат пола сметки?

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Многу сакам да им поаѓам на луѓето!!!
Особено ако не можат сами да си го дојдат јадењето ...

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Полесно ќе ти биде во животот ако светот го сфатиш како лудница, а луѓето како пациенти.

На челото имам cosвездие - Големата бубуљица.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

На 9 луѓе им се допаѓа ова.

Напиши коментар ...

- Извинете, колку години имате?
- Не ли знаете дека дама не се прашува за возраста?
- Добро, тогаш кажете ми кога ви е роденден?
- На 9 март...
- А која година?
- Сигурно нема да поверувате, но... секоја година...

Семејството патува со автомобил. Синот го прашува татка си:

- Тато, кој ти кажувал кога да менуваш брзина, каде да свртиш, како да си го ставаш ременот кога уште не си бил женет?

Гинекологот: Ви честитам, ќе имате близнаци!
Пациентката: Леле и од комшијата се фатило.



БОМБИЧКИ НА СТАПЧЕ (КЕЈКПОПС)



СОСТОЈКИ:

- 18 сендвич-колачиња со фил
- кора од еден портокал
- кокос за валкање
- 100 гр несолен путер
- стапчиња за колачите
- 250 гр чоколада

ПОДГОТОВКА:

- Колачињата, путерот и кората од портокал измелете ги додека не се соединат убаво. Смесата ставете ја во фрижидер да се олади.
- Извадете ја смесата од фрижидер и формирајте топчиња со иста големина.
- Чоколадата растопете ја на пареа. Стапчето потопете го во чоколада, потоа на стапчето боцнете го топчето и оставете го во замрзнувач да се стегне.
- Извадете ги стапчињата, потопете ги во растопена чоколада, а потоа во кокос, чоколадни трошки или декорирајте по ваша желба.
- Сервирајте!

СОВЕТ: За да бидат уште подекоративни, може да користите и бела чоколада, или да ги шарате со бела и со темна чоколада.

ГастроГард

ИЗГАСНЕТЕ ГО ПОЖАРОТ ВО ВАШИОТ СТОМАК!



- НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА ЖЕЛУДОЧНА КИСЕЛИНА
- БРЗО ДЕЈСТВО
- БЕЗБЕДЕН ЗА ТРУДНИЦИ
- ПРИЈАТЕН ВКУС НА МЕНТОЛ
- БЕЗ ШЕЌЕР



БЕЗБЕДНО



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ
Здравјето пред сè
www.alkaloid.com.mk

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или со фармацевт.



ВИСТИНСКИ ПОТЕГ
ЗА ЛУБИТЕЛИТЕ НА #ВИСТИНСКОТЕМНО